

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 Декември 2016
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје



СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1.	ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	1-4
2.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	5-9
3.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	10-11
4.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	12-13
5.	БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	14-61

Извештај на независниот ревизор

До Одбор на директори и Акционерите на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, кои што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2016 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2016 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, кои се одобрени од страна на Одборот на директори на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2016 година.

Љубе Ѓеорѓиевски
Љубе Ѓеорѓиевски
Управител



Љубе Ѓеорѓиевски
Љубе Ѓеорѓиевски
Овластен ревизор

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Скопје, 26 април 2017

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2016 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200		83,153,146	72,309,630
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	72,607,893	58,383,540
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		72,991,187	59,167,264
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		0	0
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		383,294	783,724
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		9,795,304	11,227,888
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	0
3. Приходи од камати	216	11	8,591,457	7,765,593
4. Позитивни курсни разлики	217	12	643,740	2,269,449
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		0	0
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		0	0
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		0	0
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223		560,107	1,192,846
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а		0	0
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		58,467	636,015
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		691,482	2,062,187

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2016 година (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226	82,496,794	73,553,935
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	5,325,115	3,523,177
1. Бруто исплатени штети	228	6,056,490	2,910,741
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	0	0
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	0	0
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	0	0
5. Промени во бруто резервите за штети	232	-731,375	612,436
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	0	0
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	0	0
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	38,530,420	38,710,199
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	38,530,420	38,710,199
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	38,530,420	38,710,199
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	0	0
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240	0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241	0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244	0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	0	0
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	0	0
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247	0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	300,607	141,304
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249	0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	300,607	141,304

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2016 година (продолжува)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		33,303,496	25,839,369
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252	7	20,365,625	15,634,449
1.1 Провизија	253		20,365,625	15,634,449
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a		0	0
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		0	0
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		0	0
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	9	12,937,871	10,204,920
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		1,349,578	1,081,183
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	8	5,777,331	4,883,601
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		3,797,958	3,221,430
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		350,573	289,655
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		1,534,354	1,298,624
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		94,446	73,892
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		984,874	908,054
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260		4,826,088	3,332,082
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		3,430,153	2,098,365
2.4.2 Материјални трошоци	260б		620,576	626,692
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		775,359	607,025
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		1,184,191	1,849,694
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		0	0
2. Трошоци за камати	263	11	142	44,805
3. Негативни курсни разлики	264	12	1,184,049	1,804,889
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		0	0
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270		0	0
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		3,576,601	2,570,335
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	10	3,576,601	2,570,335
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274		21,590	329,468

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2016 година (продолжува)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	254,774	590,389
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	656,352	0
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	1,244,305
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	13 456,894	145,184
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279	0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	199,458	0
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	1,389,489

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2016

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	15	1,200,316	810,558
1. Гудвил	002		0	0
2. Останати нематеријални средства	003		1,200,316	810,558
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		343,663,775	308,803,458
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	14	1,689,738	2,201,932
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		1,689,738	2,201,932
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008		1,689,738	2,201,932
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		0	0
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		0	0
2.3 Останати материјални средства	012		0	0
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		2,554,131	1,004,244
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		2,554,131	1,004,244
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		339,419,906	305,597,282
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	17	109,619,511	89,833,616
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		12,693,040	16,374,469
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		96,926,471	73,459,147
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0	0
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2016 (продолжува)

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		0	0
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		0	0
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	16	229,800,395	215,763,666
4.1 Дадени депозити	036		229,466,486	215,682,045
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		333,909	81,621
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		0	0
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		0	0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
 На 31 декември 2016 (продолжува)**

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		0	322,244
1. Одложени даночни средства	052		0	0
2. Тековни даночни средства	053		0	322,244
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		13,452,510	8,906,452
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	18	6,029,246	4,836,962
1. Побарувања од осигуреници	056		6,029,246	4,836,962
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	19	7,423,264	4,069,490
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		0	0
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		6,130,223	2,759,434
3. Останати побарувања	066		1,293,041	1,310,056
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		18,675,513	15,632,059
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	14	1,603,604	2,334,145
1. Опрема	070		1,603,604	2,334,145
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	20	17,046,458	13,297,914
1. Парични средства во банка	073		17,027,044	13,253,270
2. Парични средства во благајна	074		19,414	44,644
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		25,451	0
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		290,060	0
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		290,060	0
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		377,282,174	334,474,771
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2016 (продолжува)

ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	21	186,137,441	185,937,983
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		10,000	10,000
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		29,778,417	28,388,928
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		199,458	0
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		0	1,389,489
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	6	182,082,159	143,899,820
I. Бруто резерви за преносни премии	107		1,902,826	1,519,532
II. Бруто математичка резерва	108		179,904,425	141,374,005
III. Бруто резерви за штети	109		274,908	1,006,283
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		0	
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		253,428	224,235
1. Резерви за вработени	115		253,428	224,235
2. Останати резерви	116		0	0
Г. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		182,810	14,306
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		182,810	14,306
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	22	8,626,336	4,398,427
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0


(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2016 (продолжува)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	0	0
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	0	0
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128	0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129	0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	8,626,336	4,398,427
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	7,024,505	4,337,313
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132	0	0
3. Останати обврски	133	1,601,831	61,114
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135	0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136	377,282,174	334,474,771
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	0	0

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 22 февруари 2017.

Александра Шкемби Антовска



Член на УО

Дритон Азизи



Претседател на УО

UNIQA
LIFE
Друштво за животна осигурување
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2016 година

Позиција	Бр поз	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризирана резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останат и резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,925,592	1,546,664	(
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,925,592	1,546,664	(
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,664	-2,936,153	-1,389,488
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,664	-2,936,153	-1,389,488
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,378,928	-1,389,489	185,937,988

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 Година што завршува на 31 декември 2016 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	71,176,793	59,068,216
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	69,719,058	57,871,759
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	0	0
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	0	0
4. Примени камати од работи на осигурување	304	0	861,226
5. Останати приливи од деловни активности	305	1,457,735	335,231
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	36,167,434	28,593,564
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	6,056,490	2,910,807
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	0	0
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	0	0
4. Надоместоци и други лични расходи	310	5,065,488	6,314,472
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	18,344,846	15,028,851
6. Платени камати	312	142	0
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	369,872	696,135
8. Останати одливи од редовни активности	314	6,330,596	3,643,299
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	35,009,359	30,474,652
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	50,399,138	155,648,390
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	0	0
2. Приливи по основ на материјални средства	319	0	0
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	0	0
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	0	0
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	46,490,631	147,836,239
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	273,567	0
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	0
8. Приливи од камати	325	3,634,940	7,812,151

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2016 година (продолжува)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	81,119,644	186,181,947
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	496,601	454,461
2. Одливи по основ на материјални средства	328	0	1,621,160
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	0	0
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	1,562,364	1,004,244
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	78,453,203	183,020,461
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	607,476	81,621
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	0
8. Одливи од камати	334	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	30,720,506	30,533,557
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	0	0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	0	0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	0	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	0	0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	0	0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	121,575,931	214,716,606
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	117,287,078	214,775,511
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	4,288,853	0
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	0	58,905
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	13,297,914	12,892,259
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-540,309	464,560
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	17,046,458	13,297,914

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 еур. Крајно матично друштво е Уника Инсуранце Групп АГ Виена, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул ВМРО бр. 3, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурувањето.

На 31 декември 2016 Друштвото има 10 вработени (2015:9 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

5. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

6. РИЗИКО

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, претседател на УО;
- Александра Шкемби, член на УО;
- Емил Кратовалиев, член на УО;

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседаден на Надзорен Одбор
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор
- Гералд Мулер, Член на Надзорен Одбор

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен Одбор на 22 февруари 2017 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ

2.1. Извештај за усогласеност

Во сите материјални аспекти, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/11, 166/2012, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/16 и 61/16), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применуваат од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи МСФИ1), претходно познати како МСС (Меѓународни сметководствени стандарди), беа иницијално објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Исто така, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, (Сл весник на РМ 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016), Агенцијата за супервизија на осигурување има пропишано подзаконски акти и правилници од кои ги издбојуваме следниве:

- Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник на РМ 148/2010, 41/2011);
- Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл весник на РМ 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл весник на РМ 64/2011, 127/2014, 61/2016);
- Правилник за формата и содржината на ревизорскиот извештај и минималниот опфат на ревизија на друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник 169/2010);
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување (Сл весник на РМ 30/2012, 61/2016);
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност (сл. весник 64/2011, 61/2016);
- Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба (сл. весник 67/2011);
- Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солветност (сл. весник 5/ 2011, 41/2011, 61/2016);
- Метод за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за изготвување на финансиските извештаи (Службен весник 169/2010, 141/2013, 61/2016);
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Службен весник 187/2013);
- Правилник за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и /или реосигурување (Сл. весник на РМ 5/2011, 167/2011, 189/2013, 22/2016).

Сметководствената законска регулатива е со важност од 2011 година. Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник, како што е презентирано погоре.

2.2 Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност.

2.3 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во македонски денари.

2.4 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија во осигурување и останатите пропишани законски и подзаконски норми од Агенцијата за супервизија на осигурување изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информациите во врска со расудувањата направени од менаџментот во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4.

2.5 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалниот курс важечки на 31 декември 2016 и 31 декември 2015 година е како што следи:

	31.дек.16	31.дек.15
1 ЕУР	61,4812	61,5947

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

3.1. Приходи по основ на премии за осигурување

Приход е бруто приливот на економски користи во текот на периодот кој произлегува од редовните активности на ентитетот кога тие приходи ја зголемуваат главнината (капиталот), освен оние зголемувања кои се однесуваат на придонесите на учесниците во главнината (акционерите).

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува.

Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските. Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход (исправка на вредност/оштетување на побарувањата), а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

Приходот од продажба на услуги треба да биде признаен кога ќе бидат исполнети сите од следниве услови:

- износот на приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека трансакцијата ќе донесе економски користи за ентитетот;
- процентот на завршеност на трансакцијата на датата на известување може веродостојно да се измери; и
- трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на трансакцијата може веродостојно да се измерат.

Нето приходите по основ на премии за осигурување ја претставуваат бруто полисираната премија за осигурување, коригирана за промената на преносната премија, намалена за бруто полисираната премија предадена во реосигурување, коригирана за промената во преносната премија предадена во реосигурување.

Бруто полисирана премија за осигурување ја претставува вкупната договорена премија за осигурување, без одбивање на ставките за попусти и работи.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување го претставува вкупниот износ на договорена премија со реосигурувачот, без одземање на попустите и работите.

Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Признавање

Бруто полисираните премии за осигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за осигурување, односно со отпочнување на скаденцата на полисата. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како резерва за преносна премија, користејќи го дневниот pro-rata метод во однос на вкупните денови на осигурувањето – pro-rata temporis методата.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за реосигурување. Моментот на признавањето на бруто полисираната премија не зависи од периодот на ризик кој го покрива договорот за реосигурување. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот pro-rata метод во однос на вкупните денови на осигурувањето – pro-rata temporis методата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Мерење

Бруто полисирана премија за осигурување

Бруто полисираната премија за осигурување се мери по објективната вредност на премијата која што треба да се добие од договорната страна, во комерцијални услови. Обично тоа ја претставува вредноста на полисата наведена во договорот за осигурување. При почетното признавање бруто полисираната премија не се намалува за трошоци како што се:

- попусти за износи наведени во самите договори (деловна соработка, важни клиенти и сл.);
- попусти за купување на пакети на договори за осигурување;
- попусти за плаќање во готово;
- провизии за агенти;
- евентуални даноци и останати давачки и сл.

Во случај на идентификувани кредитни загуби за ненаплативост уште во моментот на признавање на приходот Друштвото не ги намалува приходите од бруто полисирана премија за износот на проценетите кредитни загуби. Овие загуби се евидентираат како исправка на вредност/обезвреднување на побарувањата и се прикажуваат како расход за периодот.

Сите трошоци направени за стекнување на полисите за осигурување се признаваат како трошоци во добивката или загубата на Друштвото во периодот за во кој се настанати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување почетно се евидентираат по објективната вредност на договорните економски користи кои се одлеваат од Друштвото. Сите намалувања за трошоците содржани во договорот за реосигурување претставуваат дел од бруто полисираната премија предадена во реосигурување. Овие намалувања ги вклучуваат евентуалните попусти и работи договорени со реосигурувачот.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување.

3.2. Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Класификација

Трошоците по основ на штети по договори за осигурување ги вклучуваат:

- трошоците за настанати, пријавени и исплатен штети;
- трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети;
- трошоците за настанати, но непријавени штети.

Трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети и трошоците за настанати, но непријавени штети, ја преставуваат разликата во соодветните резерви по основ на договори за осигурување.

Признавање на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Овие трошоци се признаваат во добивката или загубата на Друштвото во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Поради краткиот период од моментот на ликвидирање до моментот на исплатата на штетата, Раководството смета дека разликата која што би настанала како последица на таквото признавање не е материјална за финансиските извештаи. Истовремено, Раководството смета дека овој сметководствен третман дава пореален приказ за донесување на одлуки на корисниците на финансиските извештаи.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Мерење на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската.

3.3. Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за претпријатието. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход, а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

а) Приходи и расходи од камати

Класификација

Приходите или расходите од камати може да произлезат од:

- парични средства и парични еквиваленти;
- депозити во банки;
- вложувања во должнички хартии од вредност;
- друго.

Признавање

Приходот/расходот од камата се признава со употреба на методот на ефективна камата, кога:

- постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Друштвото;
- постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективна каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска.

Премијата/дисконтот на побарувањето или обврската е дел од амортизираната набавна вредност и затоа не се вклучува во трансакциските трошоци, туку се признава како компонента од приходите/расходите од камата, во периодот на пресметка и разграничување. Премијата/дисконтот на побарувањето или на обврската се амортизира во рамки на периодот на достасување на финансискиот инструмент, или кога е соодветно, во пократок период.

Мерење

Приходите/расходите од камати се признаваат со користење на методот на ефективна камата. Пресметката ги вклучува сите платени или примени надоместоци, трансакциските трошоци и премии/дисконти помеѓу договорните страни. Притоа, се зема предвид договорениот паричен тек.

Приходите/расходите од камати се распределуваат во рамките на еден извештаен период, со споредување на амортизираната набавна вредност на финансискиот инструмент на почетокот на периодот и онаа на крајот на периодот на известување.

3.4. Расходи

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

а) Трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат:

- провизии за агенти,
- трошоци за реклами и маркетинг,
- трошоци за печатење на полиси за осигурување,
- трошоци за репрезентација, и
- други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

б) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат добивката или загубата како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

3.5. Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото врши уплата кон дефинираните планови за придонеси за користи по престанок на вработувањето во согласност со националното законодавство. Придонесите врз основа на платите се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензиското осигурување. Не постои дополнителна обврска во однос на овие планови. Обврските за придонеси во дефинираните планови за придонеси се признаваат како расходи во периодот во кој настануваат, како дел од трошоците за вработени.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период од вработените и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Не постои дополнителна обврска по заминувањето во пензија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Наградување

Покрај исплата на плата, вработените може и периодично да бидат наградувани. Наградувањето се употребува заради:

- Лична стимулација за постигнати вонредни резултати при работата
- Групна стимулација
- Додаток за замена на подолго отсутни работници

За потребите на наградувањето на вработените на УНИКА ЛАЈФ АД, се земаат во предвид следниве критериуми:

- Остварени резултати над планските
- Зголемен обем на работа поради непланирани задачи
- Надпросечен степен на креативност, самоиницијативност и иницијативност при работа
- Надпросечен степен на одговорност и сигурност при работа, со висок степен на квалитет и економичност
- Потполна самостојност при рабора и висок степен на способност за прилагодување кон настанатите состојби

За долгогодишно непрекинато работење на вработените во Друштвото им следат јубилејни награди. Управниот одбор на Друштвото со посебна одлука го утврдува износот на јубилејните награди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.6. Данок на добивка

Даночниот расход на периодот се состои од тековен и одложен данок. Данокот се признава во добивката и загубата, освен до степен до кој се однесува на ставки признаени во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот. Во овој случај, данокот исто така се признава во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот, соодветно.

а) Тековен данок на добивка

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година па се до 31 декември 2013 година, Друштвото нема платено данок на добивка на добивката пред оданочување, додека добивката е распределена во форма на дивиденди и останати форми на дистрибуција на добивката во монетарен или немонетарен облик. 10% данок на добивка се пресметува на распределениот дел од добивката, во моментот на исплата на дивидендите. Дивидендата распределена на домашни правни лица беше изземена од оданочување со данок на добивка. Дивидендата распределена на физички лица и странски правни лица не беше изземена од оданочување со данок на добивка и обврска за плаќање на 10% данок на добивка настануваше во моментот на исплата на дивидендата.

Данокот на добивка се додаваше на непризнаените трошоци настанати во текот на фискалната година, намалени за износот на даночниот кредит и други даночни олеснувања. Данок на добивка на непризнаените трошоци се плаќаше без оглед дали друштвото остварило добивка или не.

Почнувајќи од 2014 година нов даночен режим стапи на сила, според кој основницата за пресметка на данокот на добивка се префрли од концептот на „распределба“ на добивката, на добивка пред оданочување. Новиот Закон за данок на добивка беше донесен и стапи на сила од 2 август 2014 година, но треба да се применува од 1 јануари 2015 и за добивката остварена во 2014 година.

Тековниот данок на добивка се пресметува на основа на даночните закони усвоени или значително усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, во земјите во кои Друштвото оперира и генерира добивка која е предмет на оданочување. Повремено, Раководството ги оценува позициите во даночните пријави во однос на ситуациите каде апликативната даночна регулатива бара соодветни интерпретации. Раководството исто така пресметува резерви, кога е неопходно, врз основа на износите кои се очекува да бидат исплатени на даночните власти.

б) Одложен данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива применлива од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, даночната стапка за оданочување на нераспределената добивка практично беше сведена на нула, со оглед на тоа што данок на добивка се пресметуваше само кога добивката се распределуваше на странски правни лица. Согласно МСС 12.52А и ПКТ 25, одложените даночни средства и одложените даночни обврски треба да се мерат со примена на нераспределената стапка. Тоа резултирало со анулирање на одложените даночни средства и сите одложени даночни обврски со состојба на 31 декември 2009, како и анулирање на сите одложени даночни средства со состојба на 31 декември 2010, доколку постојат.

Почнувајќи од 1 јануари 2014, одложениот данок на добивка се признава за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Сепак, одложените даночни обврски не се признаваат ако тие произлегуваат од почетното признавање на гудвил, одложениот данок на добивка не се пресметува ако произлегува од почетното признавање на средството или обврската од трансакција поинаква од деловна комбинација која во моментот на настанување нема влијание ниту врз сметководството ниту на оданочивата добивка или загуба. Одложениот данок на добивка се определува со примена на даночни стапки (и закони) кои се усвоени или значајно усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба и кои се очекува да се применуваат кога поврзаните одложени даночни средства се реализирани или одложените даночни обврски се подмирени.

Одложените даночни средства се признаваат само до степен до кој е веројатно дека идните оданочиви добивки ќе бидат на располагање и ќе можат да се искористат за порамнување со привремените разлики меѓу одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночните средства и обврски се нетираат само кога постои законско право за порамнување на тековните даночни средства наспроти тековните даночни обврски и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на данокот на добивка наплатен од страна истиот даночен орган, било да се од

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

истото лице кое подлежи на оданочување или различни лица кои подлежат на оданочување, кои имаат намера да ги подмират износите на нетирана основа.

Друштвото нема признаено одложени даночни средства и обврски на 31 декември 2016 и 2015 година, бидејќи не постојат привремени разлики на овие датуми.

3.7. Недвижности и опрема

Класификација

Недвижности и опрема се материјални вложувања коишто:

- служат за административни цели;
- се очекува да бидат користени во повеќе од еден известувачки период, односно подолго од 1 година.

Признавање

Одредена ставка на недвижност и опрема се признава како средство кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе доведат до прилив на економски бенефити во Друштвото и кога набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Ако составните делови на едно средство имаат различен корисен век на употреба или обезбедуваат користи за Друштвото на различен начин, тие составни делови се признаваат како одделни средства, со различни стапки и методи на амортизација.

Почетно мерење

При почетното признавање недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност.

Набавната вредност на недвижностите и опремата ја сочинуваат:

- набавна цена по одбивањето на сите трговски попусти и работи;
- неповратни увозни давачки и даноци при купувањето;
- сите трошоци потребни да се доведе средството до локацијата и состојбата потребно за тоа да функционира на оној начин како предвиден од страна на раководството;
- почетно проценети трошоци за демонирање и отстранување на средството, како и за обновување на локацијата на која средството е лоцирано;

Трошоци кои претставуваат составен дел од набавната вредност на средството се:

- трошоци за подготовка на теренот за изградба на недвижностите и опремата;
- иницијални трошоци за доставување;
- трошоци за составување и монтирање на средствата;
- трошоци за професионални услуги.

Трошоци кои што не претставуваат составен дел од набавната вредност на недвижностите и опремата се:

- трошоци настанати за воведување на нов производ или услуга;
- административни и други општи трошоци

Оние оперативни трошоци кои не преставуваат дел од набавната вредност на средството, настанати пред средството да се стави во употреба, се признаваат како расход во добивката или загубата.

Последователните трошоци за недвижностите и опремата се капитализираат доколку се исполнети условите за признавање како средство. Сите трошоци кои не ја зголемуваат употребната вредност или го продолжуваат животниот век на средството не се квалификуваат како трошоци кои може да се капитализираат на вредноста на средството, и се признаваат како расходи во периодот кога се настанати.

Трошоците за секојдневно одржување на недвижностите и опремата не се признаваат во набавната вредност на средството, и истите се признаваат како расход во периодот во кој се настанати.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Последователно мерење

Недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Амортизација

Амортизацијата е системска алокација на амортизирачкиот износ во текот на корисниот век на средството.

Секој составен дел од ставка на недвижностите и опремата, со набавна вредност која има значително учество во вкупната набавна вредност на ставката, се амортизира поодделно.

Амортизацијата за секој период се признава како трошок во билансот на успех на Друштвото, освен доколку трошоците за амортизација се квалификуваат за признавање во набавната вредност на некое друго средство.

Амортизирачкиот износ ја претставува набавната вредност на средството намалена за резидуалната вредност на средството.

Резидуалната вредност е проценетиот износ кој Друштвото би го добил при продажба на конкретното средство, во моментот на признавање, доколку средството во моментот на признавање е со старост и во состојба која што раководството ја очекува на крајот на корисниот век на средството. Резидуалната вредност на сите средства на Друштвото е нула денари.

Корисниот век на една ставка на недвижностите и опремата е периодот во кој што се очекува таа да биде користена од страна на Друштвото.

Амортизирачкиот износ на средството ќе биде алоциран на праволиниска основа во текот на корисниот век на средството.

Амортизацијата на средството започнува кога тоа е расположливо за употреба, а престанува на пораниот датум од:

- датумот на депривирање,
- датумот на прекласифицирање на средството, како средство чувано за продажба.

За пресметување на вкупниот трошок на амортизација, различни делови/ставки на недвижностите и опремата кои имаат ист корисен век на употреба и ист метод на амортизација може да се групираат во исти амортизациски групи.

Проценетите годишни стапки на амортизација на недвижностите и опремата се како што следи:

Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат во добивката или загубата.

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата, методот на амортизација и резидуалната вредност се ревидираат еднаш годишно и доколку проценките се различни од претходните проценки, промената се евидентира проспективно, како промена во сметководствената проценка.

Депривирање

Недвижностите и опремата кои се дефинитивно повлечени од употреба или отуѓени се отпишуваат од билансната евиденција.

3.8. Нематеријални средства

Класификација

Нематеријално средство е немонетарно средство, без физичка содржина, коешто може самостојно да се идентификува. Критериумите за идентификација се исполнети кога:

- средството е одделиво, односно може да биде одделено од Друштвото и продадено, пренесено, лиценцирано, изнајмено, или заменето; или
- средството произлегува од договорни, или од други законски права, без разлика дали тие права се преносливи или одделиви од Друштвото, или од други права и обврски.

Нематеријалните средства вклучуваат капитализирани трошоци за развој, софтвер (освен системски софтвер кој е компонента на хардверот) и други нематеријални средства, како права и лиценци кои се законски заштитени и кои неможат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пример патенти, права за копирање и други комерцијални права).

Системскиот софтвер кој е составен дел на хардверот се признава како составен дел на хардверот со кој е набавен. Во случај на засебна набавка на вакви лиценци, кои при самата набавка не се врзани со конкретно средство, се признаваат како нематеријални средства.

Признавање

Нематеријалното средство се признава доколку ја исполнува дефиницијата за нематеријални средства и доколку ги исполнува следните критериуми за признавање:

- да е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив во Друштвото; и
- набавната вредност на средството да може веродостојно да се измери.

Интерно создадените нематеријални средства, како што се интерно создадениот гудвил, брендovите, издавачките авторски права, листата на клиенти и слични ставки, не се признаваат како нематеријални средства, бидејќи не можат јасно да се одделат од развивањето на бизнисот како целина. Сите трошоци за истражување треба да се признаат како трошок кога ќе настанат. Другите трошоци, кои не се признаваат како нематеријални средства, вклучуваат трошоци за започнување на бизнисот, обука, реклама и трошоци за преместување. Овие треба да се признаат како трошок кога ќе настанат.

Мерење

Почетно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност. Последователно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Корисен век на употреба

Друштвото нема да класификува нематеријални средства како средства со бесконечен/недефиниран век на употреба.

Амортизација

Вкупниот износ на амортизацијата на нематеријалните средства се амортизира систематски за време на нивните корисни векови. Амортизацијата започнува кога средството е расположливо за употреба.

Резидуалната вредност на сите нематеријални средствата е нула денари.

Друштвото ја користи праволиниската метода за пресметка на трошокот за амортизација за сите нематеријални средства.

Процентата годишна стапки на амортизација на нематеријалните средства се како што следи:

Нематеријални средства 10%

Корисниот век на употреба, методот на амортизација и резидуалната вредност се проверат еднаш годишно, на крајот на финансиската година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Отуѓување

Нематеријалното средство се депризнава при неговото отуѓување или кога не се очекуваат идни економски користи од неговата употреба или отуѓување.

Добивките и загубите кои произлегуваат од отуѓувањето на нематеријалните средства се определуваат како разлика помеѓу нето-приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и се признаваат во добивката или загубата.

3.9. Средства земени под наем - наемател

Наемите на средства во услови кога Друштвото ги презема суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетното признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицираат како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот на финансиска состојба на Друштвото.

3.10. Финансиски инструменти

Недеривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства (вклучувајќи ги средствата определени според објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено.

Недеривативните финансиски инструменти на Друштвото се класификуваат во следните категории: финансиски средства чувани до достасаност, кредити и побарувања, финансиски средства расположливи за продажба и вложувања за тргување.

Вложувања чувани до достасаност

Доколку Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува должничките хартии од вредност до доспевање, тогаш таквите финансиски средства се класификуваат како вложувања чувани до достасаност. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус било какви директно поврзани трансакциските трошоци. Последователно на почетното признавање финансиските средства чувани до достасаност се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата, намалена за било какви загуби поради обезвреднување. Било каква продажба или рекласификација на повеќе од незначителен износ на вложувања чувани до доспевање кои не се блиски до достасувањето, би резултирало со рекласификација на сите вложувања кои се чуваат до доспевање во расположливи за продажба, и би резултирало во забрана за Друштвото да класификува вложувања во хартии од вредност како чувани до доспевање во тековната и следните две финансиски години.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Кредитите и побарувањата содржат парични средства и парични еквиваленти, побарувања од купувачи и другите побарувања и дадени депозити.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци од денот на стекнувањето.

Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризационата резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба.

Финансиски средства за тргување

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства за тргување.

Недеривативни финансиски обврски

Друштвото почетно ги признава издадените должнички хартии од вредност и субординираните обврски на датумот на кој тие настануваат. Сите други финансиските обврски (вклучувајќи ги обврските кои се по објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

Таквите финансиски обврски почетно се признаваат по објективна вредност плус било какви директно поврзани трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата.

3.11. Обезвреднување на средствата

Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Финансиски средства мерени според амортизирана набавна вредност

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Заради вреднување на побарувањата по основ на премии за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во следниве ризични категории, според на староста на побарувањата:

Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка директно на неизмирениот бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10% - 30%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31% - 50%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51% - 70%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71% - 90%
Категорија Ѓ	над 365 дена и тужени побарувања	100%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Во текот на октомври 2013, Агенцијата за супервизија на осигурување направи измена во Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси согласно кои:

а) Сите побарувања по основ на премија за осигурување кај кои договорениот рок на доспевање утврден во договорот (полисата) за осигурување односно анексот кон договорот е утврден после датумот на истек на скаденцата по договорот за осигурување, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од првиот ден на истек на скаденцата по договорот за осигурување, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и

б) Сите побарувања по основ на регрес кај кои договорениот рок на доспевање утврден во спогодбата за наплата на регресниот долг склучена со регресниот должник е утврден после 365 дена од датумот на склучување на спогодбата, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од 366-от ден од денот на склучување на спогодбата, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на регресниот должник.

За горенаведените побарувања, до истекот на скаденцата по договорот за осигурување односно до 365-от ден од денот на склучување на спогодбата за наплата на регресниот долг, Друштвото ги применува процентите на исправка на вредност дадени во табелата погоре.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во ревалоризациона резерва во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. За гудвилот, и нематеријалните средства кои имаат неодреден корисен век на траење или кои се уште не се расположливи за користење, надоместливиот износ се проценува секоја година во истото време. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари.

За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари. За целта на тестирањето на загубата поради обезвреднување на гудвилот, предметот на тестот за оперативен сегмент, единиците кои генерираат пари на кои што гудвилот е распределен, се собрани така што нивото на кое се извршува тестирање на обезвреднувањето го одразува најниското ниво на кое гудвилот се следи за внатрешни цели на известувањето. Гудвилот стекнат во деловна комбинација се распределува во групи на единици кои генерираат пари за кои се очекува дека ќе имаат корист од синергиите на комбинацијата.

Корпоративните средства на Друштвото не генерираат посебни парични приливи и се користат од страна на повеќе од една единица која генерира пари. Корпоративните средства се распределени на единиците кои генерираат пари на разумна и конзистентна основа и се тестирани за обезвреднување како дел од тестирањето на единиците кои генерираат пари на кои корпоративното средство е распределено.

Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат прво да ја намалат сметководствената вредност на секој гудвил распределен на единицата која генерира пари (група на единици) и потоа да ги намали сметководствените вредности на останатите средства во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа.

Загубата поради обезвреднување во поглед на гувилот не се анулира. Во поглед на останати средства, загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.

3.12. Резервирања

Резервирање се признава доколку, како резултат на минат настан, Друштвото има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери, и за кој веројатно е дека ќе постои одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската. Резервирањата се одредени со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и оние ризици, специфични за обврската. Зголемувањето на дисконтираната вредност се признава како финансиски трошок.

Резервирање за неповолен договор се признава кога очекуваните користи кои што се очекува да се примат од страна на Друштвото од истиот договор се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските утврдени со договорот. Резервирањето се мери според сегашната вредност на пониските од очекуваните трошоци за раскинување на договорот и очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред резервирањето да биде воспоставено, Друштвото признава секаква загуба за обезвреднување на средствата кои се поврзани со договорот.

3.13. Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. При тоа, Друштвото треба да ги земе во предвид:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин

- Резервациите за настанати, но непријавени штети за се пресметуваат со примена на Chain-Ledger методата.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во финансиските извештаи на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настаните, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат како 0.5% од збирот на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети, резервите за настанати и непријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети.

Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депривираат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот на депривирање (исплата), Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.14. Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор.

3.15. Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5%
- Каматна стапка: 2.5%
- Таблици на веројатност: Македонски таблици на смртност 2008, Државен завод за статистика

Резервата на пресекот на периодот е пресметана преку линеарна интерполација на математичката резерва пресметана на почетокот и на крајот на периодот.

3.16. Тест на адекватност на обврските

Друштвото на крајот на секој период на известување оценува дали вкупните признаени обврски по осигурување се соодветни, користејќи тековни проценки за идните парични текови кои произлегуваат од договорите за осигурување. Доколку оценката прикаже дека сметководствената вредност на обврските за осигурување се неадекватни во однос на проценетите идни парични текови, вкупниот недостаток се евидентира во добивката или загубата за периодот.

3.17. Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци кои се директно поврзани со емисијата на обични акции, се признаваат како одбиток од капиталот, нетно од даночните ефекти.

Премија од акции

Премија од акции е разликата помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акцијата.

Откуп на сопствени акции (трезорски акции)

При откуп на сопствени акции евидентирани како акционерски капитал, платениот износ вклучувајќи ги и трансакционите трошоци, нето од даночните ефекти, се евидентираат како намалување во капиталот. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски акции и се презентирани во резервата за сопствени акции. Кога трезорските акции се продаваат или повторно издаваат, добиениот надоместок се признава како зголемување на капиталот, а вишокот или дефицитот кој произлегува од трансакцијата се евидентира како премија на акции.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Законска и статутарна резерва

Овие резерви се создаваат во согласност со законските и статутарните барања.

Останати резерви

Останатите резерви се сите други износи распределени од нето-добивката (или од задржаната добивка) во согласност со одлуката на Надзорниот одбор или на Собранието на акционери на Друштвото.

Ова ги вклучува и износите што се издвоени за општи осигурителни ризици, вклучувајќи ги и идните загуби и другите непредвидени ризици или преземени обврски. Таквиот износ треба да биде посебно обелоденет како распределба од задржаната добивка.

3.18. Споредбени податоци

Со цел да се обезбеди конзистентност во презентацијата на финансиските податоци за тековниот период, некои ставки може да се рекласификуваат во претходниот споредбен период. Направените промени не се значајни и се со цел подобрување на споредбеноста, освен оние кои се опишани детално во белешките, доколку истите ги има.

4. СМЕТКВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

4.1 Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување - Технички/Математички резерви од договори за животно осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации. Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настаните, но сеуште непријавени штети (ИБНР) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така што не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за пријавени и непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скапило - (Chain ladder) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на долги рокови, најчесто за период од десет години, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2016 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

Математичка резерва од договори за животно осигурување

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори.

Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право
- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници без оглед на видот на бонусот
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување
- Трошоци, вклучувајќи провизии

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва мора да се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

4.2 Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредни категории, во зависност од условите:

- При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2016	2015
Бруто полисирани премии	72,991,187	59,167,264
Промена во преносна премија	(383,294)	(783,724)
Бруто приходи од премии	<u>72,607,893</u>	<u>58,383,540</u>
Преотстапени премии за реосигурување	-	-
Промена во преносната премија за реосигурување	-	-
Трошоци за реосигурување	-	-
Нето приходи од осигурување	<u>72,607,893</u>	<u>58,383,540</u>

Година што завршува на 31 Декември 2016	Бруто полисирана премија	Одобрени попусти/вратен и полиси	Промени во преносната премија	Промена во математичката резерва	Нето приходи од реосигурување
Живот	69,546,250	-	-	(38,530,420)	31,015,830
Здравствено осигурување при патување	645,681	-	-	-	645,681
Незгода	2,799,256	(300,607)	(383,294)	-	2,115,355
Вкупно	<u>72,991,187</u>	<u>(300,607)</u>	<u>(383,294)</u>	<u>(38,530,420)</u>	<u>33,776,866</u>

Година што завршува на 31 Декември 2015	Бруто полисирана премија	Одобрени попусти/вратен и полиси	Промени во преносната премија	Промена во математичката резерва	Нето приходи од реосигурување
Живот	56,572,071	-	-	(38,710,199)	17,861,872
Здравствено осигурување при патување	370,754	-	-	-	370,754
Незгода	2,224,439	(141,304)	(783,724)	-	1,299,411
Вкупно	<u>59,167,264</u>	<u>(141,304)</u>	<u>(783,724)</u>	<u>(38,710,199)</u>	<u>19,532,037</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

	2016	31 Декември 2015
Преносна премија	1,902,826	1,519,532
Математичка резерва	179,904,425	141,374,005
Бруто резерви за штети	274,908	1,006,283
	<u>182,082,159</u>	<u>143,899,820</u>

Движење на резервирањата за пренесената премија

	2016	31 Декември 2015
На 1 Јануари	143,899,820	103,793,461
Пренесена премија	383,294	783,724
Математичка резерва резерви за штети	38,530,420 (731,375)	38,710,199 612,436
На 31 Декември	<u>182,082,159</u>	<u>143,899,820</u>

Пренесена премија по класи на осигурување

	2016	31 Декември 2015
Здравствено осигурување при патување	-	-
Незгода	1,902,826	1,519,532
	<u>1,902,826</u>	<u>1,519,532</u>

Математичка резерва по класи

	2016	31 Декември 2015
Живот	179,904,425	141,374,005
	<u>179,904,425</u>	<u>141,374,005</u>

Бруто резерви за штети

	2016	31 Декември 2015
Резерви за пријавени но нерешени штети	236,032	774,064
Резерви за случени но непријавени штети	38,876	232,219
	<u>274,908</u>	<u>1,006,283</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ТРОШОЦИ ЗА АГЕНТИ

	2016	Година што завршува на 31 Декември 2015
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	10,820,040	5,895,741
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	1,278,517	1,310,724
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	8,267,068	8,427,984
	<u>20,365,625</u>	<u>15,634,449</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	2016	Година што завршува на 31 Декември 2015
Нето плати за постојано вработени	3,797,958	3,221,430
Даноци и придонеси од плати	1,884,927	1,588,279
Останати трошоци за вработени	94,446	73,892
	<u>5,777,331</u>	<u>4,883,601</u>

9. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2016	Година што завршува на 31 Декември 2015
Трошоци за кирија	1,087,722	1,450,296
Амортизација	1,349,578	1,081,183
Трошоци за договор на дело	984,874	908,054
Трошоци за одржување	637,672	-
Трошоци за ревизија	508,891	508,890
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	316,200	302,836
Трошоци за репрезентација и маркетинг	388,046	113,978
Канцелариски материјали	46,133	110,327
Трошоци за весници и списанија	90,434	89,190
Трошоци за комунални услуги	90,446	99,774
Трошоци за банкарски услуги	139,794	88,404
Трошоци за резервирања за отпремнини	29,193	32,774
Патни трошоци	102,281	17,475
Останати трошоци	1,389,276	518,138
	<u>7,160,540</u>	<u>5,321,319</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	2016	Година што завршува на 31 Декември 2015
Финансирање на регулаторниот орган	373,931	329,864
Прекинати полиси	3,202,670	2,240,471
	<u>3,576,601</u>	<u>2,570,335</u>

11. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	2016	Година што завршува на 31 Декември 2015
Приходи од камати	8,591,457	7,765,593
Приходи од амортизација на дисконт	560,107	1,192,846
Останати приходи од камати	4,373	671,351
Расходи од камати	(142)	(44,805)
	<u>9,155,795</u>	<u>9,584,985</u>

12. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	2016	Година што завршува на 31 Декември 2015
Позитивни курсни разлики	643.740	2.269.449
Негативни курсни разлики	(1.184.049)	(1.804.889)
	<u>(540.309)</u>	<u>464.560</u>

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2016	Година што завршува на 31 Декември 2015
(Загуба)/Добивка пред оданочување	199.458	(1.244.305)
Непризнаени расходи за даночни цели	3.912.592	2.696.142
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	4.568.940	1.451.837
Данок на добивка	<u>456.894</u>	<u>145.184</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Опрема	Вложување во туѓи објекти	Возила	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1 Јануари, 2016	1,404,718	3,012,906	1,551,845	5,969,469
Зголемување	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2016	1,404,718	3,012,906	1,551,845	5,969,469
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 Јануари, 2016	460,767	810,974	161,651	1,433,392
Трошок за годината	342,580	512,194	387,961	1,242,735
Продадено	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2016	803,347	1,323,168	549,612	2,676,127
Нето сметководствена вредност на 31 Декември, 2016 година	601,371	1,689,738	1,002,233	3,293,342
31 Декември, 2015 година	943,951	2,201,932	1,390,194	4,536,077
Набавна вредност				
Состојба на 1 Јануари, 2015	1,335,403	3,012,906	-	4,348,309
Зголемување	69,315	-	1,551,845	1,621,160
Намалување	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2015	1,404,718	3,012,906	1,551,845	5,969,469
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 Јануари, 2015	120,341	298,780	-	419,121
Трошок за годината	340,426	512,194	161,651	1,014,271
Продадено	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2015	460,767	810,974	161,651	1,433,392
Нето сметководствена вредност на 31 Декември, 2015 година	943,951	2,201,932	1,390,194	4,536,077
31 Декември, 2014 година	1,215,062	2,714,126	-	3,929,188

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 Јануари, 2016	1,026,857	1,026,857
Зголемување	496,601	496,601
Намалување	-	-
Отпис	-	-
	<u>1,523,458</u>	<u>1,523,458</u>
Состојба на 31 Декември, 2016	<u>1,523,458</u>	<u>1,523,458</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 Јануари, 2016	216,299	216,299
Трошок за годината	106,843	106,843
Продадено	-	-
Отпис	-	-
	<u>323,142</u>	<u>323,142</u>
Состојба на 31 Декември, 2016	<u>323,142</u>	<u>323,142</u>
Нето сметководствена вредност на		
31 Декември, 2016 година	<u>1,200,316</u>	<u>1,200,316</u>
31 Декември, 2015 година	<u>810,558</u>	<u>810,558</u>
	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 Јануари, 2015	572,396	572,396
Зголемување	454,461	454,461
Намалување	-	-
Отпис	-	-
	<u>1,026,857</u>	<u>1,026,857</u>
Состојба на 31 Декември, 2015	<u>1,026,857</u>	<u>1,026,857</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 Јануари, 2015	149,387	149,387
Трошок за годината	66,912	66,912
Продадено	-	-
Отпис	-	-
	<u>216,299</u>	<u>216,299</u>
Состојба на 31 Декември, 2015	<u>216,299</u>	<u>216,299</u>
Нето сметководствена вредност на		
31 Декември, 2015 година	<u>810,558</u>	<u>810,558</u>
31 Декември, 2014 година	<u>423,009</u>	<u>423,009</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2016	2015
Депозити		
- во странска валута	229,466,486	215,682,045
- во денари	-	-
Дадени краткорочни заеми	333,909	81,621
	<u>229,800,395</u>	<u>215,763,666</u>

Дадените депозити претставуваат долгорочни депозити во домашни банки во странска валута, кои имаат рок на доспевање над 12 месеци.

17. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември	
	2016	2015
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	13,024,055	12,000,000
Дисконт	(345,990)	(204,033)
Државни записи со рок на достасување над една година	10,005,200	14,507,650
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	92,645,398	68,600,295
Дисконт	(5,709,152)	(5,070,296)
Нето вредност	<u>109,619,511</u>	<u>89,833,616</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	2016	31 Декември 2015
Побарувања за премии за осигурување	7,044,488	5,830,614
Исправка на вредноста	(1,015,242)	(993,652)
	<u>6,029,246</u>	<u>4,836,962</u>

Движење на исправката на вредност

	2016	31 Декември 2015
На 1 Јануари	993,652	664,184
Трошок за годината	21,590	329,468
Наплатени побарувања	-	-
Исправка на вредноста, нето	<u>1,015,242</u>	<u>993,652</u>
Отпис на побарувања	-	-
На 31 Декември	<u>1,015,242</u>	<u>993,652</u>

19. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2016	31 Декември 2015
Побарувања по основ на камати	6,130,223	2,759,434
Побарувања по основ на аванси	-	440,305
Побарувања за повеќе платен данок	-	322,244
Останати побарувања	<u>1,293,041</u>	<u>869,751</u>
	<u>7,423,264</u>	<u>4,391,734</u>

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2016	31 Декември 2015
Сметки во банки:		
- во денари	16,149,591	12,392,130
- во странска валута	812,639	861,140
Пари во благајна:		
- во денари	84,228	44,644
- во странска валута	-	-
	<u>17,046,458</u>	<u>13,297,914</u>

21. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2016 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

22. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2016	31 Декември 2015
Обврски за примени аванси	4,339,049	3,490,388
Обврски за провизија	2,685,456	846,994
Обврски за отпремнини	253,428	224,235
Обврски за даноци	182,810	14,304
Обврски за нето плати	465,589	-
Обврски за придонеси и даноци од плати	236,808	-
Останати обврски	899,434	61,047
	<u>9,062,574</u>	<u>4,636,968</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2016 година не изврши реосигурување бидејќи капиталот на истото е доволен за покривање на сите преземени ризици.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на животна осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 10 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 15 до 55 години

2. ФУТУРА

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот само во случај на доживување со учество во добивка
- ✓ Период на осигурување од 5 до 18 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 0 до 13 години
- ✓ Договорарч на осигурувањето може да биде: родител, старател, поблиското или пошироко семејство, кум, пријател, како и сите останати заинтересирани лица.

3. Колективно животна осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај ан доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата неможе да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

5. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2016	31 Декември 2015
Средства		
Депозити во банки	1,000,000	1,000,000
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	1,950,830	2,001,100
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>2,950,830</u>	<u>3,001,100</u>
Резерви за штети	274,908	1,006,283
Бруто резерви за преносни премии	1,902,826	1,519,532
Дел за реосигурителот	-	-
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>2,177,734</u>	<u>2,525,815</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>773,096</u>	<u>475,285</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2016 година депозитите во банки изнесуваат 33.9% (2015: 33.3%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 66.1% (2015: 66.7%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	-	-
Депозити во банки	75.345.697	60.666.324
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	107.668.681	87.832.516
Вкупно дозволени вложување на средства	<u>183.014.378</u>	<u>148.498.840</u>
Обврски (Математичка резерва)		
Бруто резерви по договори за осигурување	179.904.425	141.374.005
Дел за реосигурителот	-	-
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>179.904.425</u>	<u>141.374.005</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>3.109.953</u>	<u>7.124.835</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2016 година депозитите во банки изнесуваат 41.2 % (2015: 40.9%), додека пак државните обврзници изнесуваат 58,8% (2015: 59.1%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложување на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2016 година, Друштвото има депозити во 5 банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во продолжение е пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО:

КС: Пресметка на капиталот

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	184,737,667
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумул.	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесе на нераспределена добивка	I4	10,000
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни материјални средства	I7	1,200,316
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	29,778,417
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	184,737,667
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
КАПИТАЛ I + II - IV	V	184,737,667

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	12,233,608
Капитал	VI3	184,737,667
Гарантен фонд*	VI4	184,443,600
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	294,067
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	172,504,059

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот.

Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска против вредност. На 31.12.2016 гарантниот фонд на Друштвото е МКД 184.443.600. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31.12.2016 изнесува МКД 294,067.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	179,904,425	
Нето математичка резерва	2	179,904,425	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	7,196,177	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	6	2,502,181
	ризик од смрт од 3 до 5 години	7	3,342,891
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	1,469,639,582
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	9	4,416,435
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	1,475,484,654	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1.00	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	4,416,435	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	11,612,612	0

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	3,449,977	2,595,809
Бруто полисирана на премија < 10 милиони евра x 0.18	2	620,996	467,246
Бруто полисирана на премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)	4	620,996	467,246
Бруто исплатени штети	5	783,432	296,211
Нето исплатени штети	6	783,432	296,211
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[6]-[7]*[5]$)	8	620,996	467,246

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на	1	12,233,608	9,722,523

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост На 31 декември 2016 и 2015 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

25.1 Категории на финансиски инструменти

	2016	31 Декември 2015
Финансиски средства		
Пласмани во банки	229,466,486	215,682,045
Дадени заеми	333,909	81,621
Побарувања за премии	6,029,246	4,836,962
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	12,678,065	11,795,967
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	96,941,446	78,037,649
Други побарувања	7,423,264	4,391,734
Парични средства	17,046,458	13,297,914
	369,918,874	328,123,892
Финансиски обврски		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	9,062,574	4,636,968
	9,062,574	4,636,968

25.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.

Кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претатсвува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот. Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2016	31 Декември 2015
Финансиски средства		
Пласмани во банки	229,466,486	215,682,045
Дадени заеми	333,909	81,621
Побарувања за премии	6,029,246	4,836,962
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	12,678,065	11,795,967
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	96,941,446	78,037,649
Други побарувања	7,423,264	4,391,734
Парични средства	17,046,458	13,297,914
	369,918,874	328,123,892

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2016 и 2015 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 3,64 % (2015:2,9%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од неживотно осигурување, додека 62% (2015: 65,7%) се однесуваат на орочени депозити, а 29,6% (2015: 23,8%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Во 2016 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ - кредитниот рејтинг на Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи,средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

	31 Декември 2016		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	3,828,368	-	3,828,368
Доспеани и оштетени побарувања	3,216,120	(1,015,242)	2,200,878
	7,044,488	(1,015,242)	6,029,246

	31 Декември 2015		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	3,094,597	-	3,094,597
Доспеани и оштетени побарувања	2,736,017	(993,652)	1,742,365
	5,830,614	(993,652)	4,836,962

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е:

	2016	31 Декември 2015
до 30 дена	3,828,368	3,094,597
31-60 дена	1,232,655	816,048
61-120 дена	601,637	466,251
121-270 дена	1,380,360	1,353,270
271-365 дена	-	79,680
над 365дена	1,468.00	20,768
	7,044,488	5,830,614

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финасиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2016 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	244,211,559	43,224,952	15,863,021	73,982,642	0	0	0	377,282,174
1. Нематеријални средства	002	0	0	0	1,200,316	0	0	0	1,200,316
2. Вложувања	003	213,397,080	41,621,348	15,863,021	72,782,326	0	0	0	343,663,775
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	006	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Побарувања	007	13,452,510	0	0	0	0	0	0	13,452,510
7. Останати средства	008	17,071,909	1,603,604	0	0	0	0	0	18,675,513
8. Активни временски разграничувања	009	290,060	0	0	0	0	0	0	290,060
II. Вкупно обврски	010	11,784,235	3,905,820	6,224,688	34,567,794	28,715,957	48,299,276	243,784,404	377,282,174
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	186,137,021	186,137,021
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	2,721,241	3,905,820	6,224,688	34,567,794	28,715,957	48,299,276	57,647,383	182,082,159
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Останати резерви	015	253,428	0	0	0	0	0	0	253,428
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	173,008	0	0	0	0	0	0	173,008
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	8,636,558	0	0	0	0	0	0	8,636,558
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика - неусогласена рочна структура	020	232,427,324	39,319,132	9,638,333	39,414,848	-28,715,957	-48,299,276	-243,784,404	0

За годината завршена на 31 декември 2015 година е како што следи:

31 Декември
2015

Опис на позицијата	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	58,485,475	222,015,259	8,282,737	45,691,300	0	0	0	334,474,771
1. Нематеријални средства	0	0	0	810,558	0	0	0	810,558
2. Вложувања	35,958,865	219,681,114	8,282,737	44,880,742	0	0	0	308,803,458
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	322,244	0	0	0	0	0	0	322,244
6. Побарувања	8,906,452	0	0	0	0	0	0	8,906,452
7. Останати средства	13,297,914	2,334,145	0	0	0	0	0	15,632,059
8. Активни временски разграничувања	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вкупно обврски	4,636,968	174	0	6,064,408	29,344,889	21,857,953	272,570,379	334,474,771
1. Капитал и резерви	0	0	0	0	0	0	185,937,983	185,937,983
2. Субординирани обврски	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	0	174	0	6,064,408	29,344,889	21,857,953	86,632,396	143,899,820
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Останати резерви	224,235	0	0	0	0	0	0	224,235
6. Одложени и тековни даночни обврски	14,306	0	0	0	0	0	0	14,306
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	4,398,427	0	0	0	0	0	0	4,398,427
9. Пасивни временски разграничувања	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика - неусогласена рочна структура	53,848,507	222,015,085	8,282,737	39,626,892	-29,344,889	-21,857,953	-272,570,379	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2016 и 2015 година рочната усогласеност е како што следи

Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	76,673,607	300,608,567	377,282,174
1. Нематеријални средства	1,200,316	0	1,200,316
2. Вложувања	52,673,003	290,990,772	343,663,775
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	0	0
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	0	0	0
6. Побарувања	4,647,354	8,805,156	13,452,510
7. Останати средства	17,862,874	812,639	18,675,513
8. Активни временски разграничувања	290,060	0	290,060
II. Вкупно обврски	10,437,043	366,845,131	377,282,174
1. Капитал и резерви	0	186,137,021	186,137,021
2. Субординирани обврски	0	0	0
3. Бруто технички резерви	2,177,734	179,904,425	182,082,159
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	0	0	0
5. Останати резерви	253,428	0	253,428
6. Одложени и тековни даночни обврски	173,008	0	173,008
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	7,832,873	803,685	8,636,558
9. Пасивни временски разграничувања	0	0	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	66,236,564	-66,236,564	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	61.843.553	272.631.218	334.474.771
1. Нематеријални средства	810.558	0	810.558
2. Вложувања	44.105.843	264.697.615	308.803.458
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	0	0
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	322.244	0	322.244
6. Побарувања	1.833.989	7.072.463	8.906.452
7. Останати средства	14.770.919	861.140	15.632.059
8. Активни временски разграничувања	0	0	0
II. Вкупно обврски	7.147.918	327.326.853	334.474.771
1. Капитал и резерви	0	185.937.983	185.937.983
2. Субординирани обврски	0	0	0
3. Бруто технички резерви	2.525.815	141.374.005	143.899.820
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	0	0	0
5. Останати резерви	224.235	0	224.235
6. Одложени и тековни даночни обврски	14.306	0	14.306
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	4.383.562	14.865	4.398.427
9. Пасивни временски разграничувања	0	0	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	54.695.635	-54.695.635	0

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото (најлошо можно сценарио). Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 10%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 10%	Намалување од 10%	Зголемување од 10%	Намалување од 10%
	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2015</u>
Добивка (Загуба) за годината	(6,623,656)	6,623,656	(5,457,928)	5,457,928

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

УПРАВУВАЊЕ СО КАМАТНИОТ РИЗИК

	2016	31 Декември 2015
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	6,029,246	4,836,962
Други побарувања	7,423,264	4,391,734
Парични средства	84,228	44,644
	<u>13,536,738</u>	<u>9,273,340</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	229,466,486	215,682,045
Дадени заеми	333,909	81,621
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	12,678,065	11,795,967
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	96,941,446	78,037,649
Парични средства	16,962,230	13,253,270
	<u>356,382,136</u>	<u>318,850,552</u>
	<u>369,918,874</u>	<u>328,123,892</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	9,062,574	4,636,968
	<u>9,062,574</u>	<u>4,636,968</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабли непроменети, загубата на Друштвото за периодот од 1 Јануари 2016 година до 31 декември 2016 година би била повисока, односно пониска, за 3,563,821 денари (2015: 3,188,506 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2016 и 2015 година:

ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

	31 декември 2016		31 декември 2015	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пласмани во банки	229,466,486	229,466,486	215,682,045	215,682,045
Дадени заеми	333,909	333,909	81,621	81,621
Побарувања за премии	6,029,246	6,029,246	4,836,962	4,836,962
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	12,678,065	12,678,065	11,795,967	11,795,967
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	96,941,446	96,941,446	78,037,649	78,037,649
Други побарувања	7,423,264	7,423,264	4,391,734	4,391,734
Парични средства	17,046,458	17,046,458	13,297,914	13,297,914
	369,918,874	369,918,874	328,123,892	328,123,892
Финансиски обврски				
Долгорочни позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	9,062,574	9,062,574	4,636,968	4,636,968
	9,062,574	9,062,574	4,636,968	4,636,968

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е UNIQA Versicherungen AG.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Побарувања		
УНИКА АД Скопје	1.200.000	800.000
Обврски		
UNIQA Австрија	753.814	14.865
УНИКА АД Скопје	0	5.536
Приходи		
UNIQA Австрија	34.469	17.195
УНИКА АД Скопје	502.720	800.000
Трошоци		
UNIQA Австрија	753.689	132.002
УНИКА АД Скопје	52.039	42.185

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	Година што завршува на 31 Декември	
	2016	2015
Краткорочни користи за вработените	<u>3,634,316</u>	<u>3,247,560</u>
	<u>3,634,316</u>	<u>3,247,560</u>

27. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2016 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

28. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2016 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

Годишна сметка за годината што завршува на 31 Декември 2016
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје



UNIQA
L I F E

ЕМБС: 06712339

Целосно име: Друштво за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животна осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	1.200.316,00			810.558,00
2	-- Гудвил	0,00			0,00
3	-- Останати нематеријални средства	1.200.316,00			810.558,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	3.293.342,00			4.536.077,00
5	-- Недвижности (006+007)	1.689.738,00			2.201.932,00
6	-- Земјиште	0,00			0,00
7	-- Градежни објекти	1.689.738,00			2.201.932,00
8	-- Постројки и опрема	601.371,00			943.951,00
9	-- Транспортни средства	1.002.233,00			1.390.194,00
10	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
11	-- Материјални средства во подготовка	0,00			0,00
12	-- Останати материјални средства	0,00			0,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	341.974.037,00			306.601.526,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	0,00			0,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	2.554.131,00			1.004.244,00
16	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници	0,00			0,00
17	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
18	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
19	-- Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	0,00			0,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	2.554.131,00			1.004.244,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	339.419.906,00			305.597.282,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	109.619.511,00			89.833.616,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	109.619.511,00			89.833.616,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	12.693.040,00			16.374.469,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	96.926.471,00			73.459.147,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	0,00			0,00
27	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00			0,00

28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00	0,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00	0,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добијката или загубата (031+032+033)	0,00	0,00
31	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	0,00	0,00
32	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	0,00	0,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	0,00	0,00
34	-- Деривативни финансиски инструменти	0,00	0,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	229.800.395,00	215.763.666,00
36	-- Депозити	229.466.486,00	215.682.045,00
37	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека	0,00	0,00
38	-- Останати дадени заеми	333.909,00	81.621,00
39	-- Останати пласмани	0,00	0,00
40	-- IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	0,00	0,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	0,00	0,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	0,00	0,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	0,00	0,00
45	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	0,00	0,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	0,00	0,00
47	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	0,00	0,00
48	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)	0,00	0,00
49	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
50	-- Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	13.452.510,00	9.228.696,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	6.029.246,00	4.836.962,00
53	-- Побарувања од осигуреници	6.029.246,00	4.836.962,00
54	-- Побарувања од застапници и од посредници	0,00	0,00
55	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	7.423.264,00	4.391.734,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	6.130.223,00	2.759.434,00
60	-- Тековни даночни средства	0,00	322.244,00
61	-- Останати побарувања	1.293.041,00	1.310.056,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	17.046.458,00	13.297.914,00
63	-- З. ЗАЛИХИ	25.451,00	0,00

64	-- S.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	290.060,00	0,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	377.282.174,00	334.474.771,00
67	-- J. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	0,00	0,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	186.137.441,00	185.937.983,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	215.706.400,00	215.706.400,00
70	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	0,00
71	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	0,00
72	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	0,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0,00	0,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	0,00	0,00
75	-- Законски резерви	0,00	0,00
76	-- Резерви за сопствени акции	0,00	0,00
77	-- Статутарни резерви	0,00	0,00
78	-- Останати резерви	0,00	0,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	10.000,00	10.000,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	29.778.417,00	28.388.928,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	199.458,00	0,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	0,00	1.389.489,00
83	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	0,00
84	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	0,00
85	-- Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	182.082.159,00	143.899.820,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	1.902.826,00	1.519.532,00
88	-- Бруто математичка резерва	179.904.425,00	141.374.005,00
89	-- Бруто резерви за штети	274.908,00	1.006.283,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	0,00	0,00
91	-- Бруто еквилизациона резерва	0,00	0,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви	0,00	0,00
93	-- Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	0,00	0,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	253.428,00	224.235,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	253.428,00	224.235,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности	0,00	0,00
97	-- Г. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
98	-- Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	8.809.146,00	4.412.733,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	0,00	0,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	0,00	0,00
102	-- Обврски спрема застапници и посредници	0,00	0,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	0,00	0,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	8.809.146,00	4.412.733,00
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања	0,00	0,00

107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	7.024.505,00	4.337.313,00
108	-- Обврски кон вработените	702.397,00	0,00
109	-- Тековни даночни обврски	182.810,00	14.306,00
110	-- Останати обврски	899.434,00	61.114,00
111	-- З. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
112	-- С. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0,00	0,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА; ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	377.282.174,00	334.474.771,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	0,00	0,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	83.153.146,00			72.309.630,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	72.607.893,00			58.383.540,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	72.991.187,00			59.167.264,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	0,00			0,00
205	-- Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија	0,00			0,00
206	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	0,00			0,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	0,00			0,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	383.294,00			783.724,00
209	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	0,00			0,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	0,00			0,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	9.795.304,00			11.227.888,00
212	-- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)	0,00			0,00
213	-- Приходи од камати од друштва во група	0,00			0,00
214	-- Приходи од курсни разлики од друштва во група	0,00			0,00
215	-- Приходи од дивиденди од друштва во група	0,00			0,00
216	-- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00			0,00
217	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група	0,00			0,00
218	-- Останати приходи од вложувања во друштва во група	0,00			0,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	9.235.197,00			10.635.042,00
220	-- Приходи од камати	8.591.457,00			7.765.593,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	643.740,00			2.269.449,00
222	-- Приходи од дивиденди	0,00			0,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	0,00			0,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	0,00			0,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба	0,00			0,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0,00			0,00
227	-- Останати финансиски средства и вложувања	0,00			0,00

228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	560.107,00	1.192.845,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	0,00	0,00
230	-- Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
231	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на деј-оста	0,00	0,00
232	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
233	-- Останати приходи од вложувања	560.107,00	1.192.846,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	58.467,00	636.015,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	691.482,00	2.062.187,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	82.496.794,00	73.553.935,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	5.325.115,00	3.523.177,00
238	-- Бруто исплатени штети	6.056.490,00	2.910.741,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	0,00	0,00
240	-- Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	0,00	0,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	0,00	0,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	-731.375,00	612.436,00
243	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	0,00	0,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	0,00	0,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	38.530.420,00	38.710.199,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	38.530.420,00	38.710.199,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	38.530.420,00	38.710.199,00
248	-- Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
249	-- Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување (250-251)	0,00	0,00
250	-- Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување	0,00	0,00
251	-- Промени во бруто еквализациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
252	-- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	0,00	0,00
253	-- Промени во останати бруто технички резерви	0,00	0,00
254	-- Промени во останати бруто технички резерви-дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	0,00	0,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	0,00	0,00
257	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување	0,00	0,00

258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	300.607,00	141.304,00
259	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	0,00	0,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	300.607,00	141.304,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	33.303.496,00	25.839.369,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	20.365.625,00	15.634.449,00
263	-- Провизија	20.365.625,00	15.634.449,00
264	-- Останати трошоци	0,00	0,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	0,00	0,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	0,00	0,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	12.937.871,00	10.204.920,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	1.349.578,00	1.081.183,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	5.777.331,00	4.883.601,00
270	-- Плати и надоместоци	3.797.958,00	3.221.430,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	350.573,00	289.655,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.534.354,00	1.298.624,00
273	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	0,00	0,00
274	-- Останати трошоци за вработените	94.446,00	73.892,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	984.874,00	908.054,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	4.826.088,00	3.332.082,00
277	-- Трошоци за услуги	3.430.153,00	2.098.365,00
278	-- Материјални трошоци	620.576,00	626.692,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	775.359,00	607.025,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	1.184.191,00	1.849.694,00
281	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	0,00	0,00
282	-- Расходи за камати од друштва во група	0,00	0,00
283	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група	0,00	0,00
284	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	0,00	0,00
285	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група	0,00	0,00
286	-- Останати финансиски расходи од друштва во група	0,00	0,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	1.184.191,00	1.849.694,00
288	-- Расходи за камати	142,00	44.805,00
289	-- Расходи за курсни разлики	1.184.049,00	1.804.889,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	0,00	0,00
291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	0,00	0,00
292	-- Финансиски вложувања расположиви за продажба		0,00

293	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0,00	0,00
294	-- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања	0,00	0,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	0,00	0,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0,00	0,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	0,00	0,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	3.576.601,00	2.570.335,00
299	-- Трошоци за превентива	0,00	0,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	3.576.601,00	2.570.335,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	276.364,00	919.857,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	21.590,00	329.468,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	254.774,00	590.389,00
304	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00	0,00
305	-- Удел во загубата на придружените друштва	0,00	0,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	656.352,00	0,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	0,00	1.244.305,00
308	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00	0,00
309	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00	0,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	656.352,00	0,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	0,00	1.244.305,00
312	-- Данок на добивка	456.894,00	145.184,00
313	-- Одложени даночни приходи	0,00	0,00
314	-- Одложени даночни расходи	0,00	0,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	199.458,00	0,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	0,00	1.389.489,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00	9,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДСТ	199.458,00	-1.389.489,00
320	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
321	-- Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00
322	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
323	-- Загуба која се однесува на неконтролираното учество	0,00	0,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	6,00	0,00
325	-- Вкупна основна заработувачка по акција	6,00	0,00
326	-- Вкупна разводнета заработувачка по акција	0,00	0,00
327	-- Основна заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
328	-- Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
329	-- Добивка за годината	199.458,00	0,00
330	-- Загуба за годината	0,00	1.389.489,00

331	-- Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)	0,00	0,00
332	-- Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)	0,00	0,00
333	-- Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
334	-- Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	0,00	0,00
335	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
336	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
337	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
338	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
339	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(+)	0,00	0,00
340	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(-)	0,00	0,00
341	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
342	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
343	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
344	-- Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
345	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00	0,00
346	-- Нето останата сеопфатна добивка (331-345)	0,00	0,00
347	-- Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)	0,00	0,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	199.458,00	0,00
349	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
350	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	0,00	1.389.489,00
352	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
353	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00			0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00

605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00	0,00
606	-- Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00	0,00
607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00	0,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	0,00	0,00
610	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца	0,00	0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	0,00	0,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	1.523.458,00	1.026.857,00
614	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	323.142,00	216.299,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС)	1.200.316,00	810.558,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци	0,00	0,00
618	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци	0,00	0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00	0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
622	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС)	0,00	0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	3.012.906,00	3.012.906,00
626	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти	0,00	0,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	1.323.168,00	810.974,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< = АОП 007 од БС)	1.689.738,00	2.201.932,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	0,00	0,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	0,00	0,00
631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема	0,00	0,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема (< = АОП 008 од БС)	0,00	0,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
634	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00

635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< = АОП 008 од БС)	0,00	0,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	1.404.718,00	1.404.718,00
638	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема	0,00	0,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	803.347,00	463.767,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< = АОП 008 од БС)	601.371,00	943.951,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	1.551.845,00	1.551.845,00
642	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства	0,00	0,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	549.612,00	161.651,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	1.002.233,00	1.390.194,00
645	-- Оригинални уметнички и литературни дела	0,00	0,00
646	-- Драгоцени метали и камења	0,00	0,00
647	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00	0,00
648	-- Други скапоцености	0,00	0,00
649	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)	0,00	0,00
650	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)	0,00	0,00
651	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 019 од БС)	0,00	0,00
652	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 019 од БС)	0,00	0,00
653	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни) (< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
654	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година) (< или = АОП 020 од БС)	0,00	0,00
655	-- Останати вложувања (< или = АОП 020 од БС)	2.554.131,00	1.004.244,00
656	-- Краткорочни депозити (< или = АОП 036 од БС)	197.099.908,00	0,00
657	-- Долгорочни депозити (< или = АОП 036 од БС)	32.366.578,00	215.682.045,00
658	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година) (< или = АОП 037 од БС)	0,00	0,00
659	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (над една година) (< или = АОП 037 од БС)	0,00	0,00
660	-- Останати дадени заеми (до една година) (< или = АОП 038 од БС)	50.000,00	81.621,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година) (< или = АОП 038 од БС)	283.909,00	0,00
662	-- Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар (< или = АОП 039 од БС)	0,00	0,00
663	-- Останати пласмани депозити и заеми (< или = АОП 039 од БС)	0,00	0,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661) (< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00

665	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	12.693.040,00	16.374.469,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	96.926.471,00	73.459.147,00
667	-- Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
669	-- Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)	0,00	0,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	1.293.041,00	1.310.056,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	17.046.458,00	13.297.914,00
672	-- Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)	0,00	0,00
673	-- Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)	0,00	0,00
674	-- краткорочни	0,00	0,00
675	-- долгорочни	0,00	0,00
676	-- Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)(< или = АОП 106 од БС)	0,00	0,00
677	-- краткорочни	0,00	0,00
678	-- долгорочни	0,00	0,00
679	-- Обврски по основ на финансиски лизинг(АОП 680+681)	0,00	0,00
680	-- краткорочни	0,00	0,00
681	-- долгорочни	0,00	0,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	899.434,00	61.114,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	0,00	0,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	984.874,00	908.054,00
685	-- Трошоци за наемници(< или = АОП 277од БУ)	1.087.722,00	1.450.296,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	139.794,00	88.404,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)	0,00	0,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	182.862,00	119.873,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	637.672,00	0,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	388.046,00	113.978,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	994.057,00	325.814,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	35.502,00	8.040,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	46.133,00	110.327,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	90.446,00	99.774,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	0,00	0,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	316.200,00	302.836,00

697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	90.434,00	89.190,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	0,00	0,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	41.211,00	12.200,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	650,00	4.325,00
701	-- Трошоци за резервирања (< или = АОП 279 од БУ)	29.193,00	32.774,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	0,00	6.200,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци (< или = АОП 279 од БУ)	102.281,00	17.475,00
704	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување (< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување (< или = АОП 279 од БУ)	5.000,00	18.044,00
706	-- Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд (< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
707	-- Трошоци за ревизија (< или = АОП 279 од БУ)	508.891,00	508.890,00
708	-- Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти (< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси (< или = АОП 279 од БУ)	129.994,00	23.642,00
710	-- Останати трошоци од работењето (< или = АОП 279 од БУ)	0,00	0,00
711	-- Исплатени дивиденди	0,00	0,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00	9,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2001	- 01.11 - Одгледување на жита (освен ориз), мешункасти растенија и маслодајно семе	0,00			
2002	- 01.12 - Одгледување на ориз	0,00			
2003	- 01.13 - Одгледување на зеленчук, дињи и лубеници, коренест и трупкаст зеленчук	0,00			
2004	- 01.14 - Одгледување на шеќерна трска	0,00			
2005	- 01.15 - Одгледување на тутун	0,00			
2006	- 01.16 - Одгледување на растенија за предиво	0,00			
2007	- 01.19 - Одгледување на останати едногодишни насади и посеви	0,00			
2008	- 01.21 - Одгледување на грозје	0,00			
2009	- 01.22 - Одгледување на тропско и суптропско овошје	0,00			
2010	- 01.23 - Одгледување на агруми	0,00			
2011	- 01.24 - Одгледување на јаболчесто и коскесто овошје	0,00			
2012	- 01.25 - Одгледување на јагодесто, јаткасто и друго овошје	0,00			
2013	- 01.26 - Одгледување на маслодајни плодови	0,00			
2014	- 01.27 - Одгледување на растенија за производство на пијалаци	0,00			
2015	- 01.28 - Одгледување на зачински, ароматични и лековити растенија и на растенија за употреба во фармацевтијата	0,00			

2016	- 01.29 - Одгледување на останати повеќегодишни посеви	0,00
2017	- 01.30 - Одгледување на саден материјал	0,00
2018	- 01.41 - Одгледување на молзни крави	0,00
2019	- 01.42 - Одгледување на други говеда и биволи	0,00
2020	- 01.43 - Одгледување на коњи и останати сродни животни	0,00
2021	- 01.44 - Одгледување на камили и лами	0,00
2022	- 01.45 - Одгледување на овци и кози	0,00
2023	- 01.46 - Одгледување на свињи	0,00
2024	- 01.47 - Одгледување на живина	0,00
2025	- 01.49 - Одгледување на други животни	0,00
2026	- 01.50 - Мешовито фармерство	0,00
2027	- 01.61 - Помошни дејности за одгледување на посеви	0,00
2028	- 01.62 - Помошни дејности за одгледување на животни	0,00
2029	- 01.63 - Дејности кои се извршуваат после собраните посеви	0,00
2030	- 01.64 - Доработка на семе	0,00
2031	- 01.70 - Лов, траперство и соодветни услужни дејности	0,00
2032	- 02.10 - Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството	0,00
2033	- 02.20 - Искористување на шумите	0,00
2034	- 02.30 - Собирање на шумски плодови и производи, освен дрва	0,00
2035	- 02.40 - Помошни услуги во шумарството	0,00
2036	- 03.11 - Морски риболов	0,00
2037	- 03.12 - Риболов во слатководни води	0,00
2038	- 03.21 - Морска аквакултура	0,00
2039	- 03.22 - Слатководна аквакултура	0,00
2040	- 05.10 - Вадење на камен јаглен	0,00
2041	- 05.20 - Вадење на лигнит	0,00
2042	- 06.10 - Вадење на сурова нафта	0,00
2043	- 06.20 - Вадење на природен гас	0,00
2044	- 07.10 - Вадење на руди на железо	0,00
2045	- 07.21 - Вадење на руди на уран и ториум	0,00
2046	- 07.29 - Вадење на други руди на обоени метали	0,00
2047	- 08.11 - Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци	0,00
2048	- 08.12 - Вадење на чакал и песок; глина и каолин	0,00
2049	- 08.91 - Вадење на хемиски минерали и минерални ѓубрива	0,00
2050	- 08.92 - Вадење на тресет	0,00
2051	- 08.93 - Вадење на сол	0,00
2052	- 08.99 - Останато рударство и вадење на камен, неспомнато на друго место	0,00
2053	- 09.10 - Помошни дејности за вадење на сурова нафта и природен гас	0,00
2054	- 09.90 - Помошни дејности за останатото вадење на руда	0,00
2055	- 10.11 - Преработка и конзервирање на месо	0,00
2056	- 10.12 - Преработка и конзервирање на живинско месо	0,00
2057	- 10.13 - Производство на животинско и живинско месо	0,00

2058	- 10.20 - Преработка и конзервирање на риба, мекотели и лушпари	0,00
2059	- 10.31 - Преработка и конзервирање на компири	0,00
2060	- 10.32 - Производство на сокови од овошје и зеленчук	0,00
2061	- 10.39 - Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	0,00
2062	- 10.41 - Производство на масла и масти	0,00
2063	- 10.42 - Производство на маргарин и слични масти за јадење	0,00
2064	- 10.51 - Преработка на млеко и производство на сирења	0,00
2065	- 10.52 - Производство на сладолед	0,00
2066	- 10.61 - Производство на мелнички производи	0,00
2067	- 10.62 - Производство на скроб и производи од скроб	0,00
2068	- 10.71 - Производство на леб; слатки (колачи, торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)	0,00
2069	- 10.72 - Производство на двопек и бисквити; производство на конзервирани слатки и печива	0,00
2070	- 10.73 - Производство на макарони, њоки, кускус и слични тестенини	0,00
2071	- 10.81 - Производство на шеќер	0,00
2072	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	0,00
2073	- 10.83 - Преработка на чај и кафе	0,00
2074	- 10.84 - Производство на зачини и други додатоци	0,00
2075	- 10.85 - Производство на готови јадења и оброци	0,00
2076	- 10.86 - Производство на хомогенизирани прехранбени препарати и диететска храна	0,00
2077	- 10.89 - Производство на останати прехранбени производи, неспоменати на друго место	0,00
2078	- 10.91 - Производство на готова храна за животни на фарма (домашни животни)	0,00
2079	- 10.92 - Производство на готова храна за домашни миленици	0,00
2080	- 11.01 - Дестилирање, прочистување и мешање на алкохолни пијалаци	0,00
2081	- 11.02 - Производство на вино од грозје	0,00
2082	- 11.03 - Производство на јаболковина и вина од друго овошје	0,00
2083	- 11.04 - Производство на други не destилирани ферментирани пијалаци	0,00
2084	- 11.05 - Производство на пиво	0,00
2085	- 11.06 - Производство на слад	0,00
2086	- 11.07 - Производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода	0,00
2087	- 12.00 - Производство на тутунски производи	0,00
2088	- 13.10 - Подготовка и предење на текстилни влакна	0,00
2089	- 13.20 - Ткаење на текстил	0,00
2090	- 13.30 - Довршување на текстил	0,00
2091	- 13.91 - Производство на плетени и хеклани ткаенини	0,00
2092	- 13.92 - Производство на готови текстилни производи, освен облека	0,00

2093	- 13.93 - Производство на теписи и килими (подни прекривки)	0,00
2094	- 13.94 - Производство на јажиња, коноли, плетени и мрежи	0,00
2095	- 13.95 - Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил, освен облека	0,00
2096	- 13.96 - Производство на друг технички и индустриски текстил	0,00
2097	- 13.99 - Производство на останати текстили, неспомнато на друго место	0,00
2098	- 14.11 - Производство на кожна облека	0,00
2099	- 14.12 - Производство на работна облека	0,00
2100	- 14.13 - Производство на друга торна облека	0,00
2101	- 14.14 - Производство на долна облека	0,00
2102	- 14.19 - Производство на други предмети и прибори за облека	0,00
2103	- 14.20 - Производство на предмети од крзно	0,00
2104	- 14.31 - Производство на плетени и хеклани чорапи	0,00
2105	- 14.39 - Производство на друга плетена и хеклана облека	0,00
2106	- 15.11 - Штавење и доработка на кожа; доработка и боене на крзно	0,00
2107	- 15.12 - Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи	0,00
2108	- 15.20 - Производство на обувки	0,00
2109	- 16.10 - Пилење и стружење на дрво	0,00
2110	- 16.21 - Производство на фурнир и други плочи од дрво	0,00
2111	- 16.22 - Производство на паркет	0,00
2112	- 16.23 - Производство на друга градежна столарија и подови	0,00
2113	- 16.24 - Производство на дрвена амбалажа	0,00
2114	- 16.29 - Производство на останати производи од дрво; производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал	0,00
2115	- 17.11 - Производство на целулса (пулпа)	0,00
2116	- 17.12 - Производство на хартија и картон	0,00
2117	- 17.21 - Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон	0,00
2118	- 17.22 - Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби за домаќинствата	0,00
2119	- 17.23 - Производство на канцелариски материјал од хартија	0,00
2120	- 17.24 - Производство на ѕидни тапети	0,00
2121	- 17.29 - Производство на други предмети од хартија и картон	0,00
2122	- 18.11 - Печатење на весници	0,00
2123	- 18.12 - Друго печатење	0,00
2124	- 18.13 - Услужни дејности во врска со печатењето и објавувањето	0,00
2125	- 18.14 - Книговезни и сродни услуги	0,00
2126	- 18.20 - Репродукција на снимени медиуми	0,00
2127	- 19.10 - Производство на производи од печка за коксирање	0,00
2128	- 19.20 - Производство на рафинирани нафтени производи	0,00
2129	- 20.11 - Производство на индустриски гас	0,00
2130	- 20.12 - Производство на бои и пигменти	0,00

2131	- 20.13 - Производство на други основни неорганички хемикалии	0,00
2132	- 20.14 - Производство на други основни органички хемикалии	0,00
2133	- 20.15 - Производство на вештачки ѓубрива и азотни соединенија	0,00
2134	- 20.16 - Производство на пластични маси во примарни облици	0,00
2135	- 20.17 - Производство на синтетички каучук во примарни облици	0,00
2136	- 20.20 - Производство на пестициди и други агрохемиски производи	0,00
2137	- 20.30 - Производство на бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови	0,00
2138	- 20.41 - Производство на сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање	0,00
2139	- 20.42 - Производство на парфемни и тоалетни препарати	0,00
2140	- 20.51 - Производство на експлозивни	0,00
2141	- 20.52 - Производство на лепаци	0,00
2142	- 20.53 - Производство на етерични масла	0,00
2143	- 20.59 - Производство на други хемиски производи, неспомнати на друго место	0,00
2144	- 20.60 - Производство на вештачки влакна	0,00
2145	- 21.10 - Производство на основни фармацевтски производи	0,00
2146	- 21.20 - Производство на фармацевтски препарати	0,00
2147	- 22.11 - Производство на надворешни и внатрешни гуми за возила; протектирање на гуми за возила (надворешни гуми)	0,00
2148	- 22.19 - Производство на други производи од гума	0,00
2149	- 22.21 - Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси	0,00
2150	- 22.22 - Производство на амбалажа од пластични маси за пакување	0,00
2151	- 22.23 - Производство на предмети за вградување (градежна стока) од пластични маси	0,00
2152	- 22.29 - Производство на други производи од пластични маси	0,00
2153	- 23.11 - Производство на рамно стакло	0,00
2154	- 23.12 - Обликување и обработка на рамно стакло	0,00
2155	- 23.13 - Производство на шупливо стакло	0,00
2156	- 23.14 - Производство на стаклени влакна	0,00
2157	- 23.19 - Производство и обработка на друго стакло, вклучувајќи и техничка стаклена стока	0,00
2158	- 23.20 - Производство на огноотпорни производи	0,00
2159	- 23.31 - Производство на керамички плочки и подни плочи	0,00
2160	- 23.32 - Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена глина за градежништвото	0,00
2161	- 23.41 - Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни предмети	0,00
2162	- 23.42 - Производство на керамички санитарни уреди	0,00
2163	- 23.43 - Производство на керамички изолатори и изолационен прибор	0,00

2164	- 23.44 - Производство на други технички производи од керамика	0,00
2165	- 23.49 - Производство на други -керамички производи	0,00
2166	- 23.51 - Производство на цемент	0,00
2167	- 23.52 - Производство на вар и гипс	0,00
2168	- 23.61 - Производство на производи од бетон за градежни цели	0,00
2169	- 23.62 - Производство на производи од гипс за градежни цели	0,00
2170	- 23.63 - Производство на готова бетонска смеса	0,00
2171	- 23.64 - Производство на малтер	0,00
2172	- 23.65 - Производство на влакнест цемент	0,00
2173	- 23.69 - Производство на други производи од бетон, гипс и цемент	0,00
2174	- 23.70 - Сечење, обликување и доработка на камен	0,00
2175	- 23.91 - Производство на абразивни (брусни) производи	0,00
2176	- 23.99 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место	0,00
2177	- 24.10 - Производство на сурово железо, челик и феролегури	0,00
2178	- 24.20 - Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик	0,00
2179	- 24.31 - Ладно влечење на прачки	0,00
2180	- 24.32 - Ладно валање на тесни ленти	0,00
2181	- 24.33 - Ладно обликување и свиткување	0,00
2182	- 24.34 - Ладно извлекување на жица	0,00
2183	- 24.41 - Производство на благородни метали	0,00
2184	- 24.42 - Производство на алуминиум	0,00
2185	- 24.43 - Производство на олово, цинк и калај	0,00
2186	- 24.44 - Производство на бакар	0,00
2187	- 24.45 - Производство на други обоени метали	0,00
2188	- 24.46 - Преработка на нуклеарно гориво	0,00
2189	- 24.51 - Леене на железо	0,00
2190	- 24.52 - Леене на челик	0,00
2191	- 24.53 - Леене на лесни метали	0,00
2192	- 24.54 - Леене на други обоени метали	0,00
2193	- 25.11 - Производство на метални конструкции и делови на конструкции	0,00
2194	- 25.12 - Производство на метални врати и прозорци	0,00
2195	- 25.21 - Производство на радијатори и котли за централно греење	0,00
2196	- 25.29 - Производство на други цистерни, резервоари и садови од метал	0,00
2197	- 25.30 - Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода	0,00
2198	- 25.40 - Производство на оружје и муниција	0,00
2199	- 25.50 - Ковање, пресување, штанцување и валање на метали; металургија на прав	0,00
2200	- 25.61 - Обработка и пресвлекување на метали	0,00
2201	- 25.62 - Општи машински работи	0,00
2202	- 25.71 - Производство на сечила	0,00
2203	- 25.72 - Производство на брави и шарки	0,00
2204	- 25.73 - Производство на алати	0,00

2205	- 25.91 - Производство на сандачи и слична амбалажа од челик	0,00
2206	- 25.92 - Производство на амбалажа за пакување од лесни метали	0,00
2207	- 25.93 - Производство на жичани производи, синџири и пружини	0,00
2208	- 25.94 - Производство на сврзувачки елементи и завртни машински производи	0,00
2209	- 25.99 - Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго место	0,00
2210	- 26.11 - Производство на електронски составни делови (компоненти)	0,00
2211	- 26.12 - Производство на полни електронски плочи	0,00
2212	- 26.20 - Производство на компјутери (сметачки машини) и периферна (дополнителна) опрема	0,00
2213	- 26.30 - Производство на опрема за комуникација	0,00
2214	- 26.40 - Производство на електроника за широка потрошувачка	0,00
2215	- 26.51 - Производство на инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација	0,00
2216	- 26.52 - Производство на саати и часовници	0,00
2217	- 26.60 - Производство на опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапевтска опрема	0,00
2218	- 26.70 - Производство на оптички инструменти и фотографска опрема	0,00
2219	- 26.80 - Производство на магнетски и оптички медиуми	0,00
2220	- 27.11 - Производство на електромотори, генератори и трансформатори	0,00
2221	- 27.12 - Производство на апарати за дистрибуција и контрола на електричната енергија	0,00
2222	- 27.20 - Производство на батерии и акумулатори	0,00
2223	- 27.31 - Производство на кабли од оптички влакна	0,00
2224	- 27.32 - Производство на други електронски и електрични жици и кабли	0,00
2225	- 27.33 - Производство на електроинсталациски материјал	0,00
2226	- 27.40 - Производство на електрична опрема за осветлување	0,00
2227	- 27.51 - Производство на електрични апарати за домаќинството	0,00
2228	- 27.52 - Производство на неелектрични апарати за домаќинството	0,00
2229	- 27.90 - Производство на друга електрична опрема	0,00
2230	- 28.11 - Производство на мотори и турбини, освен мотори за авиони и моторни возила	0,00
2231	- 28.12 - Производство на хидраулични погонски уреди (хидраулична опрема)	0,00
2232	- 28.13 - Производство на други пумпи и компресори	0,00
2233	- 28.14 - Производство на други славини и вентили	0,00
2234	- 28.15 - Производство на лежишта, преносници, како и преносни и погонски елементи	0,00
2235	- 28.21 - Производство на печки и горилници	0,00

2236	- 28.22 - Производство на уреди за кревање и пренесување	0,00
2237	- 28.23 - Производство на канцелариски машини и опрема (освен производство на компјутери и периферна опрема)	0,00
2238	- 28.24 - Производство на механизирани рачни алати	0,00
2239	- 28.25 - Производство на разладна и вентилациска опрема која не е за примена во домаќинството	0,00
2240	- 28.29 - Производство на други машини за општа намена, неспомнати на друго место	0,00
2241	- 28.30 - Производство на машини за земјоделството и шумарството	0,00
2242	- 28.41 - Производство на алатни машини за обработка на метал	0,00
2243	- 28.49 - Производство на други алатни машини	0,00
2244	- 28.91 - Производство на машини за металургијата	0,00
2245	- 28.92 - Производство на машини за рударство, каменоломи и градежништво	0,00
2246	- 28.93 - Производство на машини за индустријата за храна, пијалаци и тутун	0,00
2247	- 28.94 - Производство на машини за индустријата за текстил, облека и кожа	0,00
2248	- 28.95 - Производство на машини за индустријата за хартија и картон	0,00
2249	- 28.96 - Производство на машини за обработка на пластика и гума	0,00
2250	- 28.99 - Производство на други специјализирани машини, неспомнати на друго место	0,00
2251	- 29.10 - Производство на моторни возила	0,00
2252	- 29.20 - Производство на каросерии за моторни возила, приколки и полуприколки	0,00
2253	- 29.31 - Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила	0,00
2254	- 29.32 - Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила	0,00
2255	- 30.11 - Изградба на бродови и чловечки објекти	0,00
2256	- 30.12 - Изградба на чамци за рекреација и спортски чамци	0,00
2257	- 30.20 - Производство на железнички локомотиви и шински возила	0,00
2258	- 30.30 - Производство на воздухопловни и вселенски летала како и сродна машинерија	0,00
2259	- 30.40 - Производство на воени борбени возила	0,00
2261	- 30.92 - Производство на велосипеди и инвалидски колички	0,00
2262	- 30.99 - Производство на други превозни средства, неспомнати на друго место	0,00
2263	- 31.01 - Производство на канцелариски мебел и мебел за продавници	0,00
2264	- 31.02 - Производство на кујнски мебел	0,00
2265	- 31.03 - Производство на душеци	0,00
2266	- 31.09 - Производство на друг мебел	0,00
2267	- 32.11 - Производство на пари (монети)	0,00
2268	- 32.12 - Производство на накит и слични производи	0,00
2269	- 32.13 - Производство на бижутерија и слични производи	0,00
2270	- 32.20 - Производство на музички инструменти	0,00

2271	- 32.30 - Производство на спортска опрема	0,00
2272	- 32.40 - Производство на игри и играчки	0,00
2273	- 32.50 - Производство на медицински и стоматолошки инструменти	0,00
2274	- 32.91 - Производство на метли и четки	0,00
2275	- 32.99 - Останато производство, неспомнато на друго место	0,00
2276	- 33.11 - Поправка на фабрикувани производи од метал	0,00
2277	- 33.12 - Поправка на машини	0,00
2278	- 33.13 - Поправка на електронска и оптичка опрема	0,00
2279	- 33.14 - Поправка на електрична опрема	0,00
2280	- 33.15 - Поправка и одржување на чамци и бродови	0,00
2281	- 33.16 - Поправка и одржување на воздухопловни и вселенски летала	0,00
2282	- 33.17 - Поправка и одржување на други превозни средства	0,00
2283	- 33.19 - Поправка на останата опрема	0,00
2284	- 33.20 - Инсталирање на индустриски машини и опрема	0,00
2285	- 35.11 - Производство на електрична енергија	0,00
2286	- 35.12 - Пренос на електрична енергија	0,00
2287	- 35.13 - Дистрибуција на електрична енергија	0,00
2288	- 35.14 - Трговија на електрична енергија	0,00
2289	- 35.21 - Производство на гас	0,00
2290	- 35.22 - Дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивните системи	0,00
2291	- 35.23 - Трговија на гас преку дистрибутивните системи	0,00
2292	- 35.30 - Снабдување со пара и климатизација	0,00
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	0,00
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	0,00
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	0,00
2296	- 38.12 - Собирање на опасен отпад	0,00
2297	- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад	0,00
2298	- 38.22 - Обработка и отстранување на опасен отпад	0,00
2299	- 38.31 - Демонтирање на крш	0,00
2300	- 38.32 - Обновување на посебно издвоени материјали	0,00
2301	- 39.00 - Дејности за санација и останати услуги за управување со отпад	0,00
2302	- 41.10 - Развој на градежни проекти	0,00
2303	- 41.20 - Изградба на станбени и нестанбени згради	0,00
2304	- 42.11 - Изградба на патишта и автопати	0,00
2305	- 42.12 - Изградба на железници и подземни железници	0,00
2306	- 42.13 - Изградба на мостови и тунели	0,00
2307	- 42.21 - Изградба на комунални објекти за течности	0,00
2308	- 42.22 - Изградба на електрични водови и телекомуникациски линии	0,00
2309	- 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти	0,00
2310	- 42.99 - Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место	0,00

2311	- 43.11 - Уривање	0,00
2312	- 43.12 - Подготвителни работи на градилиште	0,00
2313	- 43.13 - Пробно дупчење и сондирање	0,00
2314	- 43.21 - Електроинсталатерски работи	0,00
2315	- 43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди	0,00
2316	- 43.29 - Други градежно-инсталатерски работи	0,00
2317	- 43.31 - Малтерисување	0,00
2318	- 43.32 - Поставување на столарија	0,00
2319	- 43.33 - Поставување на подни и ѕидни облоги	0,00
2320	- 43.34 - Бојадисување и застаклување	0,00
2321	- 43.39 - Останати завршни градежни работи	0,00
2322	- 43.91 - Дејности на покривни конструкции	0,00
2323	- 43.99 - Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место	0,00
2324	- 45.11 - Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	0,00
2325	- 45.19 - Трговија со останати моторни возила	0,00
2326	- 45.20 - Одржување и поправка на моторни возила	0,00
2327	- 45.31 - Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	0,00
2328	- 45.32 - Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	0,00
2329	- 45.40 - Трговија со мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	0,00
2330	- 46.11 - Посредување во трговијата со земјоделски сировини, живи животни, текстилни сировини и полупроизводи	0,00
2331	- 46.12 - Посредување во трговијата со горива, руди, метали и индустриски хемикалии	0,00
2332	- 46.13 - Посредување во трговијата со дрво, дрвена граѓа и градежен материјал	0,00
2333	- 46.14 - Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства	0,00
2334	- 46.15 - Посредување во трговијата со мебел, предмети за домаќинствата, метална и железна стока	0,00
2335	- 46.16 - Посредување во трговијата со текстил, облека, крзно, обувки и предмети од кожа	0,00
2336	- 46.17 - Посредување во трговијата со храна, лијалаци и тутун	0,00
2337	- 46.18 - Посредување специјализирано за трговија со останати посебни производи или групи на производи	0,00
2338	- 46.19 - Посредување во трговијата со разновидни производи	0,00
2339	- 46.21 - Трговија на големо со жита, суров тутун, семе и добиточна храна	0,00
2340	- 46.22 - Трговија на големо со цвеќе и садници	0,00
2341	- 46.23 - Трговија на големо со живи животни	0,00
2342	- 46.24 - Трговија на големо со сурова, недовршена и довршена кожа	0,00
2343	- 46.31 - Трговија на големо со овошје и зеленчук	0,00
2344	- 46.32 - Трговија на големо со месо и производи од месо	0,00
2345	- 46.33 - Трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење	0,00

2346	- 46.34 - Трговија на големо со пијалаци	0,00
2347	- 46.35 - Трговија на големо со производи од тутун	0,00
2348	- 46.36 - Трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер	0,00
2349	- 46.37 - Трговија на големо со кафе, чај, какао и зачини	0,00
2350	- 46.38 - Трговија на големо со друга храна, вклучувајќи и риба, лушпари и мекотели	0,00
2351	- 46.39 - Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун	0,00
2352	- 46.41 - Трговија на големо со текстил	0,00
2353	- 46.42 - Трговија на големо со облека и обувки	0,00
2354	- 46.43 - Трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата	0,00
2355	- 46.44 - Трговија на големо со порцелан, стакларија и средства за чистење	0,00
2356	- 46.45 - Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати	0,00
2357	- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи	0,00
2358	- 46.47 - Трговија на големо со мебел, подни прекривки и опрема за осветлување	0,00
2359	- 46.48 - Трговија на големо со часовници и накит	0,00
2360	- 46.49 - Трговија на големо со друга стока за домаќинствата	0,00
2361	- 46.51 - Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	0,00
2362	- 46.52 - Трговија на големо со електронска и телекомуникациска опрема и делови	0,00
2363	- 46.61 - Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	0,00
2364	- 46.62 - Трговија на големо со алатни машини	0,00
2365	- 46.63 - Трговија на големо со машини за рударството и градежништвото	0,00
2366	- 46.64 - Трговија на големо со машини за текстилната индустрија, машини за шиење и плетење	0,00
2367	- 46.65 - Трговија на големо со канцелариски мебел	0,00
2368	- 46.66 - Трговија на големо со останати канцелариски машини и опрема	0,00
2369	- 46.69 - Трговија на големо со други машини и опрема	0,00
2370	- 46.71 - Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	0,00
2371	- 46.72 - Трговија на големо со метали и метални руди	0,00
2372	- 46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема	0,00
2373	- 46.74 - Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греење	0,00
2374	- 46.75 - Трговија на големо со хемиски производи	0,00
2375	- 46.76 - Трговија на големо со останати полупроизводи	0,00
2376	- 46.77 - Трговија на големо со отпадоци и остатоци	0,00
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	0,00

2378	- 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун	0,00
2379	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	0,00
2380	- 47.21 - Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници	0,00
2381	- 47.22 - Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	0,00
2382	- 47.23 - Трговија на мало со риби, лушпари и мекотели во специјализирани продавници	0,00
2383	- 47.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки во специјализирани продавници	0,00
2384	- 47.25 - Трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници	0,00
2385	- 47.26 - Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	0,00
2386	- 47.29 - Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	0,00
2387	- 47.30 - Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	0,00
2388	- 47.41 - Трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници	0,00
2389	- 47.42 - Трговија на мало со телекомуникациска опрема во специјализирани продавници	0,00
2390	- 47.43 - Трговија на мало со аудио и видеоопрема во специјализирани продавници	0,00
2391	- 47.51 - Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	0,00
2392	- 47.52 - Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	0,00
2393	- 47.53 - Трговија на мало со килими, теписи, сидни и подни облоги во специјализирани продавници	0,00
2394	- 47.54 - Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	0,00
2395	- 47.59 - Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинствата, во специјализирани продавници	0,00
2396	- 47.61 - Трговија на мало со книги во специјализирани продавници	0,00
2397	- 47.62 - Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	0,00
2398	- 47.63 - Трговија на мало со музички и видео записи во специјализирани продавници	0,00
2399	- 47.64 - Трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници	0,00
2400	- 47.65 - Трговија на мало со игри и играчки во специјализирани продавници	0,00
2401	- 47.71 - Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	0,00
2402	- 47.72 - Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	0,00
2403	- 47.73 - Аптеки	0,00
2404	- 47.74 - Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници	0,00
2405	- 47.75 - Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	0,00

2406	- 47.76 - Трговија на мало со цвеќе, садници, семе, губриво, домашни миленици и храна за нив во специјализирани продавници	0,00
2407	- 47.77 - Трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници	0,00
2408	- 47.78 - Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници	0,00
2409	- 47.79 - Трговија на мало со половни стоки во специјализирани продавници	0,00
2410	- 47.81 - Трговија на мало со хрена, пијалаци и тутунски производи на тезги и пазари	0,00
2411	- 47.82 - Трговија на мало на тезги и пазари со текстил, облека и обувки	0,00
2412	- 47.89 - Трговија на мало со други стоки на тезги и пазари	0,00
2413	- 47.91 - Трговија на мало преку пошта и интернет	0,00
2414	- 47.99 - Друга трговија на мало во продавници, тезги и пазари	0,00
2415	- 49.10 - Патнички железнички транспорт, меѓуградски	0,00
2416	- 49.20 - Товарен железнички транспорт	0,00
2417	- 49.31 - Градски и приградски патнички копен транспорт	0,00
2418	- 49.32 - Такси служба	0,00
2419	- 49.39 - Друг патнички копен транспорт, неспомнат на друго место	0,00
2420	- 49.41 - Товарен патен транспорт	0,00
2421	- 49.42 - Услуги за преселување	0,00
2422	- 49.50 - Цевоиден транспорт	0,00
2423	- 50.10 - Поморски и крајбрежен патнички воден транспорт	0,00
2424	- 50.20 - Поморски и крајбрежен товарен воден транспорт	0,00
2425	- 50.30 - Внатрешен патнички воден транспорт	0,00
2426	- 50.40 - Внатрешен товарен воден транспорт	0,00
2427	- 51.10 - Патнички воздухопловен транспорт	0,00
2428	- 51.21 - Товарен воздухопловен транспорт	0,00
2429	- 51.22 - Вселенски транспорт	0,00
2430	- 52.10 - Складирање на стока	0,00
2431	- 52.21 - Услужни дејности поврзани со копнениот превоз	0,00
2432	- 52.22 - Услужни дејности поврзани со водниот превоз	0,00
2433	- 52.23 - Услужни дејности поврзани со воздухопловниот превоз	0,00
2434	- 52.24 - Претовар на товар	0,00
2435	- 52.29 - Останати придружни дејности во превозот	0,00
2436	- 53.10 - Дејности за давање на универзални поштенски услуги	0,00
2437	- 53.20 - Дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги	0,00
2438	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	0,00
2439	- 55.20 - Одморалишта и останати објекти за краток престој	0,00
2440	- 55.30 - Кампови, автокампови и простори за кампирање	0,00
2441	- 55.90 - Друг вид на сместување	0,00
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	0,00

2443	- 56.21 - Услуги на доставување на храна и пијалаци за посебни прилики (кетеринг)	0,00
2444	- 56.29 - Останати услуги за подготвување и служење на храна	0,00
2445	- 56.30 - Подготовка и послужување на пијалаци	0,00
2446	- 58.11 - Издавање на книги	0,00
2447	- 58.12 - Издавање на именици и списоци на адреси	0,00
2448	- 58.13 - Издавање на весници	0,00
2449	- 58.14 - Издавање на списанија и периодични публикации	0,00
2450	- 58.19 - Други издавачки дејности	0,00
2451	- 58.21 - Издавање на компјутерски игри	0,00
2452	- 58.29 - Издавање на останата програмска опрема	0,00
2453	- 59.11 - Дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма	0,00
2454	- 59.12 - Дејности кои следат после производството на филмови и видео филмови и телевизиска програма	0,00
2455	- 59.13 - Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма	0,00
2456	- 59.14 - Прикажување на филмски	0,00
2457	- 59.20 - Снимање на звучни записи и издавање на музички записи	0,00
2458	- 60.10 - Емитирање на радиопрограма	0,00
2459	- 60.20 - Дејности на телевизиската програма и емитирање	0,00
2460	- 61.10 - Дејности на жичани телекомуникации	0,00
2461	- 61.20 - Дејности на безжични телекомуникации	0,00
2462	- 61.30 - Дејности на сателитска телекомуникација	0,00
2463	- 61.90 - Други телекомуникациски дејности	0,00
2464	- 62.01 - Компјутерско програмирање	0,00
2465	- 62.02 - Компјутерски консултантски дејности	0,00
2466	- 62.03 - Дејности на управување со компјутерска опрема	0,00
2467	- 62.09 - Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	0,00
2468	- 63.11 - Обработка на податоци, хостирање и слични дејности	0,00
2469	- 63.12 - Интернет портали	0,00
2470	- 63.91 - Дејности на новинските агенции	0,00
2471	- 63.99 - Останати информативни услужни дејности, неспомнати на друго место	0,00
2472	- 64.11 - Централна банка	0,00
2473	- 64.19 - Друго монетарно посредување	0,00
2474	- 64.20 - Дејности на холдинг-друштвата	0,00
2475	- 64.30 - Трустови, останати фондови и слични финансиски субјекти	0,00
2476	- 64.91 - Финансиски лизинг	0,00
2477	- 64.92 - Друго кредитно посредување	0,00
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	0,00
2479	- 65.11 - Осигурување на живот	83.153.146,00
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	0,00
2481	- 65.20 - Реосигурување	0,00
2482	- 65.30 - Пензиски фондови	0,00

2483	- 66.11 - Управување со финансиски пазари	0,00
2484	- 66.12 - Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стокови договори	0,00
2485	- 66.19 - Останати помошни дејности кај финансиските услуги, освен осигурување и пензиски фондови	0,00
2486	- 66.21 - Процена на ризици и штети	0,00
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	0,00
2488	- 66.29 - Помошни дејности во осигурувањето и пензиските фондови	0,00
2489	- 66.30 - Дејности на управување со фондови	0,00
2490	- 68.10 - Купување и продажба на сопствен недвижен имот	0,00
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	0,00
2492	- 68.31 - Агенции за недвижен имот	0,00
2493	- 68.32 - Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор	0,00
2495	- 69.20 - Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување	0,00
2496	- 70.10 - Управувачки дејности	0,00
2497	- 70.21 - Односи со јавноста и дејности на информирање	0,00
2498	- 70.22 - Дејности на советување во врска со работењето и останато управување	0,00
2499	- 71.11 - Архитектонски дејности	0,00
2500	- 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување	0,00
2501	- 71.20 - Техничко испитување и анализа	0,00
2502	- 72.11 - Истражување и експериментален развој во биотехнологијата	0,00
2503	- 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки	0,00
2504	- 72.20 - Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманитарните науки	0,00
2505	- 73.11 - Агенција за маркетинг	0,00
2506	- 73.12 - Огласување преку медиуми	0,00
2507	- 73.20 - Истражување на пазарот и испитување на јавното мислење	0,00
2508	- 74.10 - Специјализирани дизајнерски дејности	0,00
2509	- 74.20 - Фотографски дејности	0,00
2510	- 74.30 - Преведувачки дејности и услуги на преведувачите	0,00
2511	- 74.90 - Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место	0,00
2512	- 75.00 - Ветеринарни дејности	0,00
2513	- 77.11 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на автомобили и моторни возила од лесна категорија	0,00
2514	- 77.12 - Изнајмување и давање под закуп на камиони	0,00
2515	- 77.21 - Изнајмување и давање под закуп на опрема за рекреација и спорт	0,00
2516	- 77.22 - Изнајмување на видеоленти и дискови	0,00
2517	- 77.29 - Изнајмување и давање под закуп на останати предмети за лична и семејна употреба	0,00
2518	- 77.31 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на земјоделски машини и опрема	0,00

2519	- 77.32 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на машини и опрема за градежништвото и инженерството	0,00
2520	- 77.33 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на канцелариски машини и опрема, вклучувајќи и компјутери	0,00
2521	- 77.34 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на водни сообраќајни средства	0,00
2522	- 77.35 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на воздушни превозни средства	0,00
2523	- 77.39 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место	0,00
2524	- 77.40 - Лизинг на производи од интелектуална сопственост и слични производи, освен авторски дела	0,00
2525	- 78.10 - Дејности на агенциите за вработување	0,00
2526	- 78.20 - Дејности на агенциите за привремено вработување	0,00
2527	- 78.30 - Останато отстапување на човечки ресурси	0,00
2528	- 79.11 - Дејности на туристичките агенции	0,00
2529	- 79.12 - Дејности на организаторите на патувања (туроператорите)	0,00
2530	- 79.90 - Останати резервациски услуги и дејности поврзани со нив	0,00
2531	- 80.10 - Дејности на приватна заштита	0,00
2532	- 80.20 - Услуги за заштита со помош на сигурносни системи	0,00
2533	- 80.30 - Истражни дејности	0,00
2534	- 81.10 - Комбинирани помошни дејности на објектите	0,00
2535	- 81.21 - Основно чистење на згради	0,00
2536	- 81.22 - Останати дејности на чистење на згради и објекти	0,00
2537	- 81.29 - Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место	0,00
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	0,00
2539	- 82.11 - Комбинирани канцелариски и административни услужни дејности	0,00
2540	- 82.19 - Фотокопирање, подготовка на документи и останати специјализирани канцелариски помошни дејности	0,00
2541	- 82.20 - Дејности на повикувачки центри	0,00
2542	- 82.30 - Организација на состаноци и деловни саеми	0,00
2543	- 82.91 - Дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии	0,00
2544	- 82.92 - Дејности на пакување	0,00
2545	- 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место	0,00
2546	- 84.11 - Општи дејности на јавната управа	0,00
2547	- 84.12 - Регулација на дејностите на институциите кои обезбедуваат здравствена заштита, образование и култура и други социјални услуги, исклучувајќи го задолжителното социјално осигурување	0,00
2548	- 84.13 - Управување и давање помош за поуспешно деловно работење	0,00
2549	- 84.21 - Надворешни работи	0,00
2550	- 84.22 - Работи на одбраната	0,00
2551	- 84.23 - Судски и правосудни дејности	0,00

2552	- 84.24 - Работи на јавниот ред и безбедноста	0,00
2553	- 84.25 - Дејности на пожарникарската служба	0,00
2554	- 84.30 - Дејности на задолжителното социјално осигурување	0,00
2555	- 85.10 - Претшколско образование	0,00
2556	- 85.20 - Основно образование	0,00
2557	- 85.31 - Општо средно образование	0,00
2558	- 85.32 - Техничко и стручно средно образование	0,00
2559	- 85.41 - Образование после средното, кое не е високо	0,00
2560	- 85.42 - Високо образование	0,00
2561	- 85.51 - Спортско и рекреативно образование	0,00
2562	- 85.52 - Образование во културата	0,00
2563	- 85.53 - Дејност на школите за возачи	0,00
2564	- 85.59 - Друго образование, неспомнато на друго место	0,00
2565	- 85.60 - Помошни услуги во образованието	0,00
2566	- 86.10 - Дејности на болниците	0,00
2567	- 86.21 - Дејности на општа медицинска пракса	0,00
2568	- 86.22 - Дејности на специјалистичка медицинска пракса	0,00
2569	- 86.23 - Дејности на стоматолошка пракса	0,00
2570	- 86.90 - Други дејности за здравствена заштита	0,00
2571	- 87.10 - Дејности на социјалната заштита со сместување и нега	0,00
2572	- 87.20 - Дејности на социјалната заштита и сместување на лица со интелектуална и/или телесна попреченост, душевно болни и лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства	0,00
2573	- 87.30 - Дејности на социјалната заштита со сместување на стари и изнемоштени лица	0,00
2574	- 87.90 - Останати дејности на социјалната заштита со сместување, неспомнати на друго место	0,00
2575	- 88.10 - Дејности на социјалната заштита без сместување на стари и изнемоштени лица	0,00
2576	- 88.91 - Дејности на дневна социјална заштита на деца	0,00
2577	- 88.99 - Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место	0,00
2578	- 90.01 - Изведувачка уметност	0,00
2579	- 90.02 - Помошни дејности во изведувачката уметност	0,00
2580	- 90.03 - Уметничко творештво	0,00
2581	- 90.04 - Дејности на објектите за културни манифестации	0,00
2582	- 91.01 - Дејности на библиотеките и архивите	0,00
2583	- 91.02 - Дејности на музеите	0,00
2584	- 91.03 - Заштита на историски места и градби, како и слични знаменитости за посетители	0,00
2585	- 91.04 - Дејности на ботанички и зоолошки градини и природни резервати	0,00
2586	- 92.00 - Дејности на коцкање и обложување	0,00
2587	- 93.11 - Работа на спортските објекти	0,00
2588	- 93.12 - Дејности на спортските клубови	0,00
2589	- 93.13 - Објекти за фитнес	0,00
2590	- 93.19 - Останати спортски дејности	0,00

2591	- 93.21 - Дејности на забавни и тематски паркови	0,00
2592	- 93.29 - Останати забавни и рекреативни дејности, неспомнати на друго место	0,00
2593	- 94.11 - Дејности на деловни организации и организации на работодавци врз база на зачленување	0,00
2594	- 94.12 - Дејности на струковни организации врз база на зачленување	0,00
2595	- 94.20 - Дејности на синдикатите	0,00
2596	- 94.91 - Дејности на верски организации	0,00
2597	- 94.92 - Дејности на политички организации	0,00
2598	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место	0,00
2599	- 95.11 - Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	0,00
2600	- 95.12 - Поправка на опрема за комуникации	0,00
2601	- 95.21 - Поправка на електронски уреди за широка потрошувачка	0,00
2602	- 95.22 - Поправка на апарати за домаќинства како и опрема за домови и градини	0,00
2603	- 95.23 - Поправка на обувки и производи од кожа	0,00
2604	- 95.24 - Поправка на мебел и покуќнина	0,00
2605	- 95.25 - Поправка на рачни часовници, саати и накит	0,00
2606	- 95.29 - Поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата	0,00
2607	- 96.01 - Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи	0,00
2608	- 96.02 - Фризерски салони и салони за забавување	0,00
2609	- 96.03 - Погребни и слични дејности	0,00
2610	- 96.04 - Дејности за нега и одржување на телото	0,00
2611	- 96.09 - Останати лични службени дејности, неспомнати на друго место	0,00
2612	- 97.00 - Дејности на домаќинствата кои вработуваат послуга (домашен персонал)	0,00
2613	- 98.10 - Дејности на приватните домаќинства кои произведуваат разновидна стока за сопствени потреби	0,00
2614	- 98.20 - Дејности на приватните домаќинства кои вршат различни услуги за сопствени потреби	0,00
2615	- 99.00 - Дејности на екстратериторијални организации и тела	0,00
2616	- 69.10/1 - Адвокатски дејности	0,00
2617	- 69.10/2 - Нотари	0,00
2618	- 69.10/3 - Извршители	0,00
2619	- 69.10/4 - Други правни работи	0,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.